

Број, Numer

0202-1396/6

Дата, Data

27-02-2026

СКОПЈЕ - ШКУР

Врз основа на член 25 од Статутот на ЈП Водовод и канализација Скопје, Управниот одбор на ЈП Водовод и канализација - Скопје на својата четврта седница одржана на ден 27.02.2026 година донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Годишен финансискиот извештај
за 2025 година спореден со 2024 година на
ЈП Водовод и канализација Скопје

Член 1

Се усвојува годишниот финансискиот извештај за 2025 година спореден со 2024 година на ЈП Водовод и канализација Скопје арх.бр.0302-1279/1 од 24.02.2026 година, изготвен според Меѓународните сметководствени стандарди.

Член 2

Годишниот финансискиот извештај за 2025 година спореден со 2024 година на ЈП Водовод и канализација Скопје арх.бр.0302-1279/1 од 24.02.2026 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

УПРАВЕН ОДБОР
в.д. Претседател
Милена Крстева



Врз основа на член 19 од Законот за јавните претпријатија и член 25 од Статутот на ЈП Водовод и канализација Скопје, Управниот Одбор на ЈП Водовод и канализација Скопје на својата четврта седница, одржана на ден 27.02.2026 година донесе

О Д Л У К А
за усвојување на Годишната сметка на
ЈП Водовод и канализација Скопје за 2025 година

Член 1

Се усвојува Годишната сметка на ЈП Водовод и канализација – Скопје за 2025 година, со остварен финансиски резултат од работењето и тоа:

1. Остварен приход 1.794.786.753,00 денари
2. Остварени расходи 1.862.037.719,00 денари
3. Загуба од работење 67.250.966,00 денари
4. Данок на добивка 12.583.559,00 денари
5. Загуба по оданочување 79.834.525,00 денари

Член 2

Согласно член 11 од Законот за јавни претпријатија се задолжува в.д. Директорот на претпријатието да ја достави Годишната сметка до Советот на Град Скопје за давање согласност.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

УПРАВЕН ОДБОР
в.д. Претседател,
Милена Крстева



Број, Numer 0202-1396/5

Дата, Data 27-02-2026

СКОПЈЕ - SHKUP

Врз основа на член 25 од Статутот на ЈП Водовод и канализација Скопје, Управниот одбор на ЈП Водовод и канализација - Скопје на својата четврта седница одржана на ден 27.02.2026 година донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Белешки кон финансиски извештаи
за 2025 година споредени со 2024 година на
ЈП Водовод и канализација Скопје

Член 1

Се усвојуваат Белешките кон финансиските извештаи за 2025 година споредени со 2024 година на ЈП Водовод и канализација Скопје арх.бр.0302-1276/1 од 24.02.2026 година, изготвени според Меѓународните сметководствени стандарди.

Член 2

Белешките кон финансиските извештаи за 2025 година споредени со 2024 година на ЈП Водовод и канализација Скопје арх.бр.0302-1276/1 од 24.02.2026 година се составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

УПРАВЕН ОДБОР
в.д. Претседател,
Милена Крстева



Број, Numer 0202-1396/4

Дата, Data 27-02-2026

СКОПЈЕ - SHKUP

Врз основа на член 25 од Статутот на ЈП Водовод и канализација Скопје, Управниот одбор на ЈП Водовод и канализација - Скопје на својата четврта седница одржана на ден 27.02.2026 година донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Извештај за готовинските (парични) текови на ЈП Водовод и канализација - Скопје за финансиската 2025 и 2024 година

Член 1

Се усвојува Извештајот за готовинските (парични) текови на ЈП Водовод и канализација - Скопје за финансиската 2025 и 2024 година арх.бр.0302-1273/1 од 24.02.2026 година, изготвен според Меѓународните сметководствени стандарди.

Член 2

Извештајот за готовинските (парични) текови на ЈП Водовод и канализација - Скопје за финансиската 2025 и 2024 година арх.бр.0302-1273/1 од 24.02.2026 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

УПРАВЕН ОДБОР

в.д. Претседател

Милена Крстева



JAVNO ПРЕТПРИЈАТИЕ
NDERMARJA PUBLIKE
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
UJËSJELESI DHE KANALIZIMI

Број, Numer 0202-1396/3

Дата, Data 27-02-2026

СКОПЈЕ - ШКУР

Врз основа на член 25 од Статутот на ЈП Водовод и канализација Скопје, Управниот одбор на ЈП Водовод и канализација - Скопје на својата четврта седница одржана на ден 27.02.2026 година донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Извештај за промени во капиталот
за годината што завршува на 31.12.2025 и 2024

Член 1

Се усвојува Извештајот за промени во капиталот за годината што завршува на 31.12.2025 и 2024 арх.бр.0302-1278/1 од 24.02.2026 година, изготвен според Меѓународните сметководствени стандарди.

Член 2

Извештајот за промени во капиталот за годината што завршува на 31.12.2025 и 2024 арх.бр.0302-1278/1 од 24.02.2026 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

УПРАВЕН ОДБОР
в.д. Претседател,
Милена Крстева



Врз основа на член 41 став 2 од Статутот на ЈП Водовод и канализација – Скопје, Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Водовод и канализација -Скопје на својата втора седница одржана на ден 27.02.2026 година, го дава следното

МИСЛЕЊЕ

1. Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Водовод и канализација –Скопје ја разгледа Годишната сметка со остварениот вкупен приход и распределба на вкупниот приход во ЈП Водовод и канализација -Скопје за 2025-та година при што е утврдено дека податоците во Годишната сметка се прикажани согласно извршениот попис и книговодствените податоци и одговараат на фактичката состојба на Претпријатието.

Годишната сметка е изготвена согласно Маѓународните сметководствените стандарди (МСС) односно Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и законските прописи.

Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење дава ПОЗИТИВНО мислење за Годишната сметка на ЈП Водовод и канализација Скопје за 2025-та година и му предлага на Управниот одбор да ја усвои.

2. Ова мислење да се достави до Управниот одбор.

Надзорен одбор за контрола на
материјално-финансиското работење
в.д. Претседател,
Никола Несторовски





1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА **ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ**

1.1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ЈП Водовод и канализација – Скопје е основано со Одлука за поделба на претпријатието ЈКП Комуналец, во повеќе посебни претпријатија, заведено под број 02-8800/7 од 08.10.1992 година. Врз основа на наведената Одлука, извршено е регистрирање во судскиот регистар на Окружниот стопански суд во Скопје, со решение под бр. 1660/92 од 29.12.1992 година.

Управниот одбор на ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје, донесе Статут заведен под бр. 0202-6023/4 од 09.05.2018 година, за кој претпријатието обезбеди согласност од Советот на Град Скопје.

ЈП Водовод и канализација - Скопје е заведен во Трговскиот регистар во Основниот суд Скопје 1, според решение, П трег бр. 8116/05 од 23.01.2006 година и изврши усогласување со Законот за јавни претпријатија, со решение трег бр. 6432/99 од 15.10.2001 година, со што е извршено усогласување на основните акти на Јавното Претпријатие со Законот за јавни претпријатија.

1.2 ДЕЈНОСТ

Јавното претпријатие „Водовод и канализација“ - Скопје врши дејност согласно последното усогласување со националната класификација на дејности и тоа:

Основна дејност на Претпријатието е:

36 Собирање, обработка и снабдување со вода

36.000 Собирање, обработка и снабдување со вода

37 Отстранување на отпадни води

37.000 Отстранување на отпадни води

Покрај основната дејност, Претпријатието обавува и други дејности:

43.2 Електроинсталатерски, водоводни и канализациски инсталации и други градежни работи

43.220 Поставување на водоводни и канализациски инсталации, инсталации за греење и клима уреди

71 Архитектонски дејности и инженерство; техничко испитување и анализа

71.110 Архитектонски дејности

71.120 Инженерски дејности и со него поврзано техничко советување

71.2 Техничко испитување и анализа

71.200 Техничко испитување и анализа



1.3 ОРГАНИЗАЦИЈА И КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Јавното претпријатие „Водовод и канализација“ – Скопје , се организира така што дејноста ја врши на начин со кој се обезбедува:

1. Законитост , стручност, ефикасност и економичност во вршењето на работите;
2. Техничко - технолошко и економско единство на системот ;
3. Ефикасност и транспарентност во работењето;
4. Развој и усогласеност на сопствениот развој во вкупниот стопански развој на град Скопје;
5. Заштита и унапредување на доброта од општ интерес;
6. Трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците и
7. Самостојност, еднаквост во рамките на системот и функционална поврзаност со другите системи во земјата и светот.

Претпријатието се организира во следните организациони единици :

А) СЕКТОРИ

- Сектор Водовод;
- Сектор Канализација;
- Сектор Механизација;
- Сектор Експлоатација и одржување на капацитети;
- Сектор Третман на отпадни води;
- Сектор за Технички работи и развој;
- Сектор Финансии, сметководство и комерција;
- Сектор Правни и општи работи;
- Сектор Наплата;
- Сектор Човечки ресурси;
- Сектор Меѓународна соработка, проекти и односи со јавност;
- Сектор за ИТ и развој ;
- Сектор Дежурно информативни работи;
- Сектор Санитарна контрола;

Б) САМОСТОЈНИ ОДДЕЛЕНИЈА

- Одделение за внатрешна ревизија;
- Одделение за професионална одговорност;
- Одделение за јавни набавки.

Во состав на организационите единици - Сектори се формираат одделенија , а во состав на одделенијата во зависност од техничко-технолошките карактеристики на процесот на работа може да се формираат и микро организациони единици- реони, пунктови и/или оддели.

ЈП Водовод и канализација - Скопје е субјект кој обезбедува единствено услуги поврзани со вода - водоснабдување и одведување на урбани отпадни води во градот и голем број на приградски населби.



1.4 ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

Органи на управување во Јавното претпријатие „Водовод и канализација“ - Скопје се:

- Управен одбор составен од 13 (тринаесет) члена, со мандат од 4(четири) години, кои ги именува и разрешува Советот на Град Скопје;
- Одбор за контрола на материјално-финансиско работење, составен од 5 (пет) члена, со мандат од 4 (четири) години, исто така избрани и назначени од Советот на Град Скопје;
- Директор, со мандат од 4 години, кого го именува и разрешува Градоначалникот на Град Скопје.

2. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

ОСНОВНИ НАЧЕЛА

Основно начело на искажување на податоците во финансиските извештаи и деловните книги во Јавното претпријатие е точно и фер презентирање на средствата, обврските, основната главнина, приходите, расходите и резултатите од работењето на Јавното претпријатие.

Примената на сметководствените политики е потврдена со Одлука на Управниот одбор на ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје, бр.0202-1252/3 од 10.02.2020 година.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а престанува да важи Одлуката за примена на сметководствените политики бр.02.2200/2 донесена на 27.02.2006 година.

Измени и дополнувања на оваа Одлука се носат по иста постапка како и за нејзиното донесување.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа Одлука се утврдуваат сметководствените политики кои ќе се применуваат при составување на основните финансиски извештаи, интерните сметководствени извештаи и сметководствената евиденција која би соодетствувала и би била прилагодена за потребите на составувањето на основните финансиски извештаи и другите финансиски и други извештаи што се подготвуваат за екстерни корисници, како и извештаите што се подготвуваат за потребите на менаџментот на Претпријатието.

Член 2

Оваа Одлука е составена врз основа на Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС), односно Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РМ“ бр.159/09, 164/10 и 107/11) и другите законски прописи што се во сила и досегашните методи и постапки користени во Претпријатието.



Член 3

Основното начело на искажување на податоците во финансиските извештаи и деловните книги на Претпријатието е точното презентирање на средствата, обврските, основната главнина, приходите, расходите и резултатите од работење на Претпријатието.

Сметководствените политики се применуваат конзистентно и доследно се до моментот додека не се донесе друг акт кој ги уредува овие прашања.

Сметководствените политики се применуваат од 01.01.2005 година.

Член 4

Претпријатието во почетниот Биланс на состојбата според МСФИ:

- ги признава сите средства и обврски чие што признавање се бара според МСФИ;
- не признава ставки како средства или обврски, ако МСФИ не дозволува такво признавање;
- ги рекласифицира ставките кои што се признаени според претходните ОПСП како еден вид на средства, обврска или компонента на главнината, а кои што се поинаков вид на средства, обврска или главнина според МСФИ и
- ги применува МСФИ при мерењето на сите признаени средства и обврски.

Почетниот Биланс на состојбата според МСФИ Претпријатието нема да го објавува.

Член 5

Нематеријалните и материјалните средства набавени пред 1 Јануари 2004 година кои се искажани по ревалоризирана вредност во согласност со прописите на сметководството, Претпријатието оваа вредност на 1 Јануари 2005 година ја презема како затекната набавна вредност, намалена за исправката на вредноста врз основа на амортизација.

Член 6

Почетниот капитал на Претпријатието, според ОПСП, претставува капитал на Претпријатието.

ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Член 7

Нематеријално средство е определено немонетарно (непарично) средство кое нема физичка содржина и кое се користи за производство или испорака на стоки или услуги, за изнајмување на други лица или за административни цели.

Нематеријалните средства ги опфаќаат патентите и лиценците, заштитните знаци и имиња, авторски права, трошоци за истражување и развој, компјутерски софтвер и гудвил.

Едно средство исполнува критериуми да биде нематеријално кога:

- Може да се издвои, односно доколку може да се издвои и продаде, пренесе, лиценцира, даде под закуп, изнајми или размени или одвоено или заедно со одреден договор, имот или обврски; или
- Настанато е по основ на договорни или други законски права, без разлика дали тие права се преносливи или одвоени од правното лице или од другите права и обврски.



Нематеријалното средство ќе се признае само ако е веројатно дека идните економски користи, кои му се припишуваат на средството ќе бидат прилив кон Претпријатието и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат. Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издаток треба да се признае како расход кога ќе настане (трошоци за развој).

Член 8

Издатоците за истражување и развој не се признаваат како нематеријално средство, туку тие се признаваат како расходи во периодот во кој настануваат.

Софтвер – трошоците настанати со стекнување лиценца за софтвер, како и останатите долгорочни права во врска со изработката, се амортизираат со праволиниска метода во текот на очекуваниот, односно договорениот век на употреба, но не подолго од 5 години.

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтверот во однос на изворната варијанта се признаваат како дополнително вложување и го зголемуваат почетниот трошок на софтверот. Помалите подобрувања се сметаат за трошоци на одржување кои се сметаат за расходи на тековниот период.

Член 9

Стекнувањето на нематеријалните средства може да биде со:

- посебно стекнување;
- стекнување како дел од деловно спојување;
- државна поддршка;
- размена на средства;
- сопствено создавање (интерно креирање).

Основа за вреднување на нематеријалните средства е:

1. начинот на нивно стекнување;
2. очекуваниот период на добивање на економска корист;
3. можноста да се продадат.

Набавната вредност на нематеријалното средство покрај фактурната вредност, ја сочинуваат и сите увозни давачки, даноци како и издатоци направени за правни услуги. Набавната вредност не ги опфаќа трговските попусти и работи.

Во набавната вредност на нематеријалното средство се вклучува и каматата (се капитализира) до денот на ставањето во употреба на нематеријалното средство.

За нематеријалното средство кое е стекнато со деловно спојување, набавната вредност е неговата објективна вредност (фер вредност) на датумот на стекнување, утврдена според цените на активен пазар.

Доколку за нематеријалните нема активен пазар тогаш се зема цената на последно извршената слична трансакција под услов да нема значајни промени на економските услови во периодот од таа трансакција до денот на проценката.

Нематеријалните средства стекнати преку размена на средства се вреднуваат по објективна фер вредност на дадените средства прилагодена со износот на дадените пари и паричните еквиваленти.

Член 10

По почетното признавање, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за соодветната акумулирана амортизација и соодветната загуба од обезвреднување.

Член 11

Нематеријалните средства се отпишуваат од деловните книги во моментот на оттуѓување или доколку од нив не се очекуваат никакви идни економски поволности.



Добивките или загубите кои настануваат со отпишувањето, се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од располагање со тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход во периодот во кој се настанати.

Член 12

Нематеријалните средства се амортизираат за период од 5 години, со стапка од 20%, освен следните нематеријални средства кои се амортизираат согласно Одлука од Управен одбор 0202-2525/10 од 28.02.2018 година:

- Антивирус – корисен век 2 години, со стапка од 50%;
- Лиценци Firewall (периметарска заштита) – корисен век 2 години, со стапка од 50%;
- Безбедносни сертификати (SSL веб страна) – корисен век 2 години, со стапка од 50%.

Амортизацијата на нематеријалните средства за која е склучен договор за користење, се амортизира за време додека трае договорот.

ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Член 13

Материјалните средства се признаваат како средства според трошокот на набавката, во согласност со условите за признавање кои се наведени во МСС 16 – Недвижности, постројки и опрема. Овие ставки се признаваат како средства кога ќе ги исполнат следните услови:

- Се очекува идна економска корист поврзана со тоа средство;
- Набавната вредност, односно цената на чинење на средството, може со сигурност да се измери.

Член 14

Градежните објекти, постројките, опремата, алатот, погонски и канцелариски инвентар, мебелот и сличните материјални средства, при првото евидентирање во деловните книги, се искажуваат според трошоците на набавка.

Трошокот за набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е еднаков на износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, или на објективната вредност на друг надомест којшто е даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Во трошоци на набавка во недвижности, постројки и опрема спаѓаат: фактурна вредност, царината и увозните давачки, даноци кои не можат да се рефундираат, директните трошоци во врска со доведувањето на средството во работна состојба (трошоци за транспорт, шпедитерско осигурување, утовар, истовар, претовар, трошоци за монтажа, трошоци за подготовка на градилиштето, трошоци за испорака и пренос, трошоци за инсталирање, хонорарите за стручни лица и слични трошоци кои можат да му се припишат на вложувањето).

Во набавната вредност не се вклучуваат попустите и рабатите.

Цената на чинењето на основното средство што се изработува во сопствена режија, се утврдува врз основа на истите начела како и за набавка на основното средство.

Административните и другите општи режиски трошоци, по правило, не се елемент на набавната вредност, односно на цената на чинењето и покрај тоа што одредени трошоци како што се платите на вработените за соодветна набавка се фактички вклучени како дел од процесот за набавка.



Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се утврдени со попис, а претходно не биле евидентирани во деловните книги, се признаваат по проценета фер вредност и во корист на останатите приходи (вишоци).

Во набавната вредност на материјалните средства се вклучуваат (капитализираат) каматите до денот на ставање во употреба на материјалните средства.

Член 15

Дополнителното вложување во недвижности, постројки и опрема се капитализира, односно може да се смета за инвестиција и да и се додаде на набавната вредност на оние средства на кои ќе се пресметува амортизација на преостанатиот проценет век на употреба, само ако со тоа вложување:

- се продолжува векот на употреба на основното средство;
- се зголемува капацитетот;
- се подобрува квалитетот на производот или значително се намалуваат трошоците на производство.

Вредноста на инвестиционото вложување се додава на набавната вредност и така зголемената основица се амортизира согласно номенклатурата за амортизација.

Трошоците за одржување и поправки на средствата т.н. трошоци на инвестиционо одржување, се признаваат како расход во периодот.

Член 16

Вреднувањето на материјалните средства по набавката се искажуваат по набавната вредност или по цената на чинење, намалена за вкупниот износ на пресметаната амортизација и вкупниот износ на загубата поради обезвреднување, односно намалување на вредноста.

Член 17

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека друштвото ќе го користи средството. Недвижноста, постројките и опремата се амортизираат според системска основа низ времетраењето на корисниот век на употреба на даденото средство.

Основица за амортизација на материјалните средства е набавната вредност или цената на чинење по одбивање на преостанатата вредност. Ако преостанатата вредност на средството е безначајна, се смета дека е еднаква на нула.

Преостанатата (резидуална) вредност на средството е проценет износ кој би бил примен денес ако средството би било оттуѓено, по намалување на проценетите трошоци за продажба и под претпоставка дека средството е веќе при крајот на својот корисен век на употреба и е во состојба која се очекува средството да ја има при крајот на корисниот век на употреба.

Преостанатата вредност се утврдува ако проценетиот век на употреба на средството е пократок од неговиот економски век на употреба и доколку износот на преостанатата вредност е материјално значаен. Доколку преостанатата вредност е материјално безначајна, се смета дека средството има резидуална вредност еднаква на нула.

Материјалните средства се амортизираат по пропорционална метода и како стапки на амортизација се применуваат стапките кои се пропишани со Уредбата за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства (Службен весник на РСМ бр.277 од 28.12.2019 година), освен следните материјални средства кои се амортизираат согласно Одлука од Управен одбор 0202-2525/10 од 28.02.2018 година:



- ГПС уред – корисен век 2 години, амортизациона стапка 50%;
 - Мобилни телефони – корисен век 2 години, амортизациона стапка 50%;
- Земјиштето и уметничките дела не се амортизираат.
На инвестициите во тек не се пресметува амортизација.

Член 18

Материјалните средства во подготовка се искажуваат според вредноста на извршените вложувања до крајот на деловната година, материјалните средства во подготовка се отпишуваат во целост кога Претпријатието ќе заклучи дека се откажува од таквото вложување.

Член 19

Недвижности, постројки и опрема се отпишуваат од деловните книги во моментот на оттуѓување или доколку од него не се очекуваат никакви идни економски поволности.

Добивките или загубите кои настануваат со отпишувањето на одредено средство, се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од оттуѓувањето на тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход во периодот во кој се настанати.

Член 20

Материјалните средства (алат и слично т.н. ситен инвентар) веднаш се признаваат како расход при давањето во употреба кога станува збор за:

- незначајни ставки со мала вредност; или
- ставки кои се очекува да бидат користени помалку од една година; или
- ставки кои не се поврзани со определена ставка на недвижностите, постројките и опремата.

Член 21

Дополнителните трошоци кои се поврзани со вложувањата во недвижности, сметководствено се опфаќаат на начин на кој е утврдено за недвижности, постројки и опрема согласно МСС 16 – Недвижности постројки и опрема.

ПОЛИТИКА НА ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Член 22

Долгорочните хартии од вредност можат да бидат должнички (обврзници, варанти, фјучерси, опции и други) и сопственички (обични и приоритетни акции).

Од аспект на вложувањата, хартиите од вредност се категоризираат:

- Хартии од вредност расположливи за продажба;
- Хартии од вредност кои се држат до доспевање за наплата; и
- Хартии од вредност со кои се тргува.

Промената на вредноста на хартиите од вредност кои се расположливи за продажба се вклучува во нето добивката или загубата на периодот во кој ќе настане промената.

Отписот на овие средства се спроведува само во случај кога за тоа ќе донесе одлука Управниот одбор на Претпријатието.

ПОЛИТИКА НА ЗАЛИХИ



Член 23

Залихите ги опфаќаат:

- трговските стоки набавени и се чуваат за препродажба (вклучувајќи ги и трговските стоки за продажба на мало), земјиштето и други недвижности кои се чуваат заради препродажба;
- готовите производи кои ги произведува друштвото;
- недовршеното производство;
- основните и помошните материјали.

Член 24

Залихите на материјали, суровини и резервни делови, се искажуваат по стварни цени и пресметка на трошоците се врши со примена на просечни цени по одделни видови на залиха. Просечните цени се пресметуваат при секој влез на стоки во магацинот, врз основа на утврдените количини и вредности по влезот на нови залихи.

Член 25

Ситниот инвентар во употреба, автомобилските гуми и ХТЗ опремата се отпишуваат во целост при нивното ставање во употреба, но и понатаму остануваат во сметководствената евиденција, се до расходување по предлог на пописната комисија.

Член 26

Залихите се отпишуваат до нето набавна вредност на поединечна основа. Ако станува збор за слични и поврзани ставки отписот се врши за целата група.

Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува во време на редовниот годишен попис, а врз основа на проценка за оштетеност, дотраеност на залихите и сл.

ПОЛИТИКА НА КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Член 27

Побарувањата од купувачите по основ на продажба се признаваат во моментот на нивно настанување и издавање соодветен документ, фактура или сметка.

Побарувањата од други друштва, побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции, како и другите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматата во согласност со склучениот договор.

Побарувањата искажани во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба. Ефектот од промените на девизниот курс од датумот на трансакцијата до датумот на наплата се утврдуваат преку курсни разлики кои се евидентираат како приход, односно како расход за периодот.

Член 28

Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува во периодот на осознавањето за неможноста за наплата на дел и на целото побарување од должникот. Проценката за неможноста за наплата на побарувањата се спроведува кога побарувањето не е наплатено во договорениот рок, а најдоцна на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува задолжително кога должникот е во постапка на стечај или ликвидација. Вредноста на побарувањата се намалува за исправката за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според рочната структура.

Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува само во случај кога за тоа ќе донесе одлука Управниот одбор на Претпријатието.



ПОЛИТИКА НА ПАРИ ВО БАНКА И БЛАГАЈНА

Член 29

Парите на сметката во денари во банките се водат во номинални износи според доставениот извод за состојбите и прометот на тие сметки.

Парите во благајна во денари се искажуваат во номинална вредност. Висината на благајничкиот максимум се одредува со посебна одлука.

Девизите на сметките во банките, се искажуваат по среден курс на НБРМ на денот на составување на Билансот на состојба. Пресметувањето на девизите се врши на денот на прометот на состојбата на сметката.

Паричните средства ги опфаќаат готовината во касите, депозитите по видување како и орочените депозити (денарски и девизни).

ПОЛИТИКА НА ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА НАРЕДЕН ПЕРИОД (АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА)

Член 30

Платените трошоци однапред за наредниот период, се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат како трошоци на периодот на кој се однесуваат.

Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди, мора да биде искажан на соодветна сметководствена исправа.

Член 31

Приходите пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања, кога ќе се стекнат услови, односно ќе добијат документи врз основа на кој се стекнуваат побарувања, временските разграничувања се пренесуваат на побарувања. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

ПОЛИТИКА НА КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Член 32

Капиталот на основачот се искажува на посебна сметка.

Член 33

Резервите се искажуваат по номинална вредност и тоа посебно: законски резерви, статутарни резерви и другите резерви.

Во законски резерви Претпријатието издвојува 5% од добивката, се додека износот на законската резерва не достаса 1/10 од главнината. Доколку создадената резерва се намали, мора да се надомести се додека не го постигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се користи за покривање на загубата.

ПОЛИТИКА НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ИСКАЖАНАТА ДОБИВКА-ЗАГУБА

Член 34

Во деловните книги на Претпријатието посебно се искажува добивката, акумулираната (нераспределената) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.



Искажаната загуба од работењето се покрива од добивката, односно сите позиции на капиталот, вклучувајќи ги резервите, по одлука на Управниот одбор, а во согласност со Закон.

Член 35

Добивката или Загубата за тековната година се утврдува согласно законските прописи и со оваа Одлука. Добивката или загубата во тековната година во Билансот на состојбата се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во деловната година.

ПОЛИТИКА НА ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Член 36

Обврските врз основа на: заеми (обврски спрема кредитни институции), примени аванси, обврски спрема добавувачи и останати долгорочни обврски, се искажуваат по номинална вредност зголемена со камата согласно склучениот договор.

Обврските искажани во девизи се искажуваат во денари, пресметани по среден курс на НБРМ на денот на составување на Извештајот на финансиската состојба.

Долгорочните кредитни задолжувања се вршат врз основа на одлука на Управниот одбор и основачот.

ПОЛИТИКА НА КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Член 37

Обврските врз основа на: заеми (обврски према кредитни институции), примени аванси, депозити и гаранции, обврски према добавувачи, вработени, обврски за даноци, придонеси и други давачки – обврски врз основа на резултатот, како и други видови краткорочни обврски, се искажуваат во вредност која е искажана на соодветен документ, зголемена за камата согласно склучениот договор и законските прописи.

Член 38

Обврските по меници и чекови, односно други хартии од вредност се искажуваат во нивната номинална вредност кој ги сочинуваат краткорочните обврски на Претпријатието зголемени за камата ако се договорени или утврдени со одлука за нивно издавање.

ПОЛИТИКА НА НАПЛАТЕНИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА)

Член 39

На товар на пресметковниот период се пресметуваат трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи, за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврдат дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Член 40

Однапред наплатени износи за наредниот период се искажуваат како пасивни временски разграничувања, а се пресметуваат како приходи на периодот на кој се однесуваат.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат преку временски разграничувања за идните периоди.

ПОЛИТИКА НА ПРИХОДИ



Член 41

Приходите ги опфаќаат приходи и добивки.

Приходите настануваат со вршење на редовни активности. Приходи од редовни активности се приходи од продажба на производи, стока и услуги, камата, дивиденди, авторски надомести, закупнини и др.

Добивките претставуваат други ставки кои ја задоволуваат дефиницијата на приходите и можат, но не мора да настанат со вршење на редовни активности. Добивките претставуваат раст на економската вредност и како такви не се разликуваат од приходите. Добивките опфаќаат добивки кои настануваат со оттуѓување на нетековните средства, како и нереализирани добивки, како што се добивките кои настануваат како резултат на зголемување на сметководствената вредност на нетековните средства. Добивките се прикажуваат во нето износ, откако ќе се намалат за соодветните расходи.

Член 42

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

Член 43

Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- се пренесени на купувачот сите значајни ризици и користи од сопственоста над производите;
- друштвото не го задржува ниту управувањето ниту контролата над производите;
- може да се измери износот на приходите;
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- трошоците кои се настанати или ќе настанат во врска со продажбата да може сигурно да се измерат.

Приходите од продажба на услугите се пресметуваат според степенот на довршеност на трансакцијата на денот на Билансот на состојбата ако:

- може со сигурност приходите да се измерат;
- постои веројатност за нивна наплата;
- степенот на довршеност на трансакцијата може сигурно да се измери;
- трошоците настанати во врска со тие услуги и трошоците потребни за завршување на услугата може сигурно да се измерат.

Член 44

Приходите врз основа на камата и курсни разлики се пресметуваат најдоцна на денот на Билансот на состојбата.

Каматите и курсните разлики се признаваат како приходи сразмерно на времето на користење на средствата од страна на должникот, а согласно договорот.

Курсните разлики се пресметуваат според побарувањата и обврските најдоцна на денот на Билансот на состојбата.

Член 45

Ако во моментот на составување на Билансите се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализација од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите, се врши исправка на побарувањето на товар на трошоците.



Член 46

За сите приходи кои со овој акт не се дефинирани, се применува МСС18 и други стандарди кои ја регулираат оваа проблематика.

ПОЛИТИКА НА РАСХОДИ

Член 47

Расходите опфаќаат загуби и расходи кои настануваат како последица на редовна активност. Расходите кои настануваат како последица на редовна активност опфаќаат трошоци за продажба, заработка, амортизација и други деловни расходи.

Загубите претставуваат други ставки кои ја задоволуваат дефиницијата за расходи и можат, но не мораат да настанат како последица на редовна активност. Загубите претставуваат намалување на економската вредност и како такви не се во својата природа различни од останатите расходи.

Член 48

Признавањето на расходите се врши врз основа на следниве критериуми:

- расходите имаат за последица да ги намалат средствата или зголемат обврските при што е можно и однапред да се пресметаат;
- расходите имаат директна поврзаност помеѓу настанувањето на трошоците и одредените видови на приходи;
- кога се очекува пристигнување на приходи во следниот пресметковен период тогаш признавањето на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на истите во пресметковниот период;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период како трошок кој не остварува идна економска корист, а нема ниту услови да се признае како средство во Билансот на состојбата;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период тогаш кога настанала обврската, а нема услови да се признае како имотна корист.

ЕФЕКТИ ОД ДЕВИЗНИТЕ КУРСЕВИ

Член 49

Трансакциите во странски валути, при почетното признавање, се евидентираат во денарска противвредност, со примена на средниот курс на НБРМ кој важи за денот на трансакцијата.

На секој датум на изготвување на Извештајот на финансиска состојба, паричните средства (девизните средства, побарувањата и обврските) се пресметуваат со примена на заклучниот курс (курсот на денот кога се изготвува извештајот).

Курсните разлики кои настанале по основ на трансакција во странска валута се признаваат како приход или расход за периодот во кој настанале.

ПОЛИТИКА НА ИСКАЖУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

Член 50

Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот претставува одбитна ставка од финансискиот резултат пред оданочување во Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка). Истиот се пресметува согласно Законот за данокот на добивка.



ПОПИС

Член 51

Состојбата на средствата и обврските се усогласува најмалку еднаш годишно со фактичката состојба која се утврдува со попис на 31 декември од тековната година.

По исклучок на став 1 на оваа одлука, попис може да се организира и како вонреден.

Член 52

Пописот го врши Централна комисија во состав од Претседател и 4 члена и посебни комисији за основни средства, ситен инвентар, алат, ХТЗ опрема, суровини и материјали по сектори, попис на благајна и побарувања и обврски, кои ги именува Директорот со посебно решение, а врз основа на Одлука на Управниот одбор за вршење на попис.

Член 53

За прашањата за пописот кои не се регулирани со оваа одлука, се применуваат одредбите на Правилникот за начинот и роковите за вршење на попис и усогласување на сметководствената состојба со фактичката состојба.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Член 54

Претпријатието составува финансиски извештаи за годината што ја завршува на 31 декември и тоа:

- Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба);
- Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба и Извештај за сеопфатна добивка);
- Објаснувачки белешки;
- Извештај за промените на капиталот;
- Извештај за парични текови;
- Сметководствени политики.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 55

Средствата, обврските, приходите и расходите за кои во овој Акт не се утврдени сметководствени политики, ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврдени во соодветните МСФИ.

Оваа одлука се применува на финансиските извештаи кои се составуваат за деловната 2019 година и за следните години.

Цели на финансиските извештаи

Целта на финансиските извештаи е тоа што тие даваат информации за финансиската состојба, резултатот и промените во финансиската состојба, потребни за голем број на корисници на овие извештаи.

Една од најзначајните карактеристики на финансиските извештаи е што истите се изготвуваат на пресметковна основа во сметководството, при што применетиот принцип ги признава ефектите од трансакциите кога ќе настанат. Настанатите трансакции треба без одложување да се евидентираат во сметководствената евиденција која е основа за изготвување на финансиските извештаи. На овој начин се даваат информации на корисниците на извештаите не само за минатите настани кои вклучуваат плаќање или примање на парични средства, туку и за обврски за кои треба да се платат парични средства во идниот период.



На кој начин се признаваат елементите на финансиските извештаи

Ставките кои се признаваат во билансот на состојба и во билансот на успех треба да ги исполнат следните услови:

- Сите идни економски користи поврзани со ставките ќе претставуваат прилив/ одлив на ентитетот
- Ставките да имаат набавна вредност или друга вредност која може да се измери.

Средствата се признаваат во билансот на состојба кога е веројатно дека идните економски користи ќе се влеат во ентитетот и кога тоа има набавна вредност или друга вредност која може да се измери. Доколку не се очекуваат економски користи во наредниот период, тогаш издатокот нема да добие третман на средство, туку како трошок во билансот на успех.

Обврските се признаваат во билансот на состојба кога е веројатно дека ќе има одлив на ресурси како резултат на подмирување на сегашните обврски.

Приходите се признаваат во билансот на успех кога ќе настане зголемување на идни економски користи поврзани со зголемување на средство или намалување на обврски и истите може веродостојно да се измерат.

Расходите се признаваат во билансот на успех кога настанува намалување на идните економски користи како резултат на намалување на средствата или зголемување на обврските и истото може веродостојно да се измери.

Треба да се истакне дека расходите се признаваат во билансот на успех врз основа на директна поврзаност помеѓу направените трошоци и заработката, што претставува спротивставување на расходите со приходите.

Жиро сметки

ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје активностите ги извршува преку следните сметки, на ниво на правно лице:

Вид на сметка	Жиро сметка	Депонент банка
Денарска сметка	320100031345745	Централна Кооперативна банка
Денарска сметка	300000000536834	Комерцијална банка – Парични средства на трансакциска сметка во денари
Денарска сметка	300000002626311	Комерцијална банка – Наменска сметка за исплата на плата и надоместоци од плата
Денарска сметка	300000002641249	Комерцијална банка - Наменска сметка за прием на депозит за учество на тендер
Денарска сметка	300000003801854	Комерцијална банка – Наменска сметка за деловни потреби
Денарска сметка	300000003904480	Комерцијална банка – Наменска сметка за уплата од граѓани (фолио број)
Денарска сметка	300000005010862	Комерцијална банка – Проек.и изград.на пречистит.станица за отпадни води СК-ЕБРД бр.50376
Денарска сметка	300000005013772	Комерцијална банка- Проек. И изградба на пречистит.станица за отпадни води ЕИБ бр.80-649
Денарска сметка	300000005025218	Комерцијална банка- Проек. И изградба на пречистит.станица за отпадни води ВБИФ бр.96578



Денарска сметка	300000005088753	Комерцијална банка – Упр. Со дог. И надзор на изградба на преч.станица на отпадни води ЕБРД – бр.50376
Денарска сметка	300000005088947	Комерцијална банка – Упр. Со дог. И надзор на изградба на преч.станица на отпадни води ЕИБ – бр80-649
Денарска сметка	3000000005089141	Комерцијална банка – Упр. Со дог. И надзор на изградба на преч.станица на отпадни води ВБИФ – бр.96578
Денарска сметка	300000005358219	Комерцијална банка -Консултантски услуги за техничка помош за преч.станица на отпадни води ЕИБ
Денарска сметка	300000005358413	Комерцијална банка -Консултантски услуги за техничка помош за преч.станица на отпадни води ВБФИ
Девизна сметка	0-270100107578	Комерцијална банка – девизна
Девизна сметка	0-270100410319	Упр.со дог. И надзор над изград.на преч. стан.за отпадни води
Девизна сметка	0-270100410335	Проект и изград.на преч. стан.за отпадни води
Девизна сметка	0-270100432126	Консултантски услуги за техничка помош преч.станица за отпадни води
Денарска сметка	210045289990132	Тутунска банка - Парични средства на трансак.сметка во денари
Денарска сметка	210045289990811	Тутунска банка- Наменска банка за уплата од граѓани(фолио број)
Денарска сметка	200001170462617	Стопанска банка - Парични средства на транс.сметка во денари
Денарска сметка	200002931409250	Стопанска банка - Наменска банка за уплата од граѓани
Денарска сметка	500000000729467	Стопанска банка АД Битола - Парични средства на трансакц сметка во ден
Денарска сметка	240010000862407	Уни банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари
Денарска сметка	250028000016522	Шпаркасе банка - Парични средства на транс.сметка во денари
Денарска сметка	250001002678247	Шпаркасе банка - Наменска сметка за исплата на плата
Денарска сметка	250101000435893	Шпаркасе банка - Наменска банка за уплата од граѓани (фолио)
Денарска сметка	270045289990139	Халк банка - Парични средства на трансакц. сметка во денари
Денарска сметка	270045289990333	Халк наменска банка-услуги од граѓани-(фолио број)



3. РАБОТНА РАКА

Вкупниот број на вработени во ЈП Водовод и Канализација - Скопје по кадрова евиденција со состојба 31.12.2025 година, изнесува 1.050 вработени, а вкупниот број на вработени со состојба на 31.12.2024 година изнесуваше 1.048 вработени.

Просечниот број на вработени по работни места за разгледуваниот период во 2025 година изнесува 1.050 вработени и споредени со 2024 година кога бројот на просечно вработени изнесува 1.066 вработени односно намалување за -1,50 %.

За периодот 01-12/2025 година просечниот број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период во апсолутен износ изнесува 1.071 вработен или -1,20% помалку од 01-12/2024 година, кога просечниот број на вработени врз основа на часови на работа изнесуваше 1.084.

4. ОСТВАРЕНИ ДЕЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ

За 2025 година од 01.01 до 31.12.2025 година, ЈП Водовод и канализација – Скопје искажува негативен финансиски резултат - загуба од редовното работење пред оданочување во износ од **-67,250,966.00** денари. Согласно Законот за данок од добивка (Службен весник на РМ бр.112/14) данокот од добивка се пресметува врз основа на добивката утврдена во даночниот биланс зголемена за непризнаени расходи за даночни цели и истиот за 2025 година искажан во даночниот биланс изнесува **12,583,559.00** денари пресметан врз основа на непризнаени раходи за даночни цели по даночна стапка од 10%.

Остварената загуба по оданочување изнесува **-79,834,525.00** денари

Добивка / Загуба од редовното работење

Р.б.	Назив	01-12.2025	01-12.2024	Индекс %
1	Вкупни приходи од работењето	1.756.855.261	1.645.395.093	6,77%
2	Вкупни расходи од работењето	1.844.972.028	1.899.403.449	-2,87%
3	<i>Добивка/Загуба од редовно работење</i>	-88.116.767	-254.008.356	/
4	Вкупно финансиски приходи	37.931.492	37.183.760	2,01%
5	Вкупно финансиски расходи	17.065.691	28.399.072	-39,91%
6	<i>Добивка/загуба пред оданочување(3+4-5)</i>	-67.250.966	-245.223.668	/
7	Данок од добивка по Даночен биланс	12.583.559	10.881.250	15,64%
8	Добивка/Загуба по оданочување	-79.834.525	-256.104.918	/



4.1. БИЛАНС НА УСПЕХ

За периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година, спореден со билансот на успех за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година

Р.бр	Позиции	АОП	Износ	
			Тековна година 2025	Предходна година 2024
	Биланс на успех			
1	Приходи од работење (202+203+206)	201	1,756,855,261	1,645,395,093
2	Приходи од продажба	202	1,594,492,342	1,519,132,881
3	Останати приходи	203	146,864,713	122,810,525
5	Капитализирано сопствено производство и услуги	206	15,498,206	3,451,687
6	Расходи од работењето (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207	1,844,972,027	1,899,403,449
7	Трошоци за сировини и други материјали	208	360,528,622	325,579,303
9	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210	468,492	609,526
10	Услуги со карактер на материјални трошоци	211	94,255,960	89,323,536
11	Останати трошоци од работењето	212	67,000,938	94,453,071
12	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213	820,189,137	767,432,660
12а	Плати и надоместоци на плата (нето)	214	533,379,292	489,780,869
12б	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215	44,999,814	40,957,718
12в	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216	232,456,884	213,199,271
12г	Останати трошоци за вработените	217	9,353,147	23,494,802
13	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218	204,277,867	226,655,267
15	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220	229,157,007	378,629,557
16	Резервирања за трошоци и ризици	221	32,681,021	0
17	Останати расходи од работењето	222	36,412,984	16,720,529
18	Финансиски приходи (224+229+230+231+232+233)	223	37,931,492	37,183,760
21	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230	30,000,866	37,183,760



22	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231	7,930,626	0
25	Финансиски расходи (235+239+240+241+242+243)	234	17,065,691	28,399,072
27	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239	3,730,244	15,654,268
28	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240	8,671,023	836,892
31	Останати финансиски расходи	243	4,664,424	11,907,912
34	Добивка од редовно работење (201+223+224)-(204-205+207+234+245)	246		
35	Загуба од редовно работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247	-67,250,966	-245,223,668
38	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		
39	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251	-67,250,966	-245,223,668
40	Данок на добивка	252	12,583,559	10,881,250
43	Нето добивка за деловна година (250-252+253-254)	255		
44	Нето загуба за деловната година (251+252-253+254)	256	-79,834,525	-256,104,918
45	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257	1.050	1.048
46	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258	12	12
	ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА			
1	Добивка за годината	269		
2	Загуба за годината	270	-79,834,525	-256,104,918
20	Вкупна сеопфатна добивка за годината(269+286)или (286-270)	288		
21	Вкупна сеопфатна загуба за година-та(270+287)или (270-286)или(287-269)	291	-79,834,525	-256,104,918

Во продолжение дадени се расчленети сите приходи и расходи по категории, нивната структура и споредба со изминатата година, причините кои влијаеле на нивната висина и идејните планови и стратегии на Претпријатието за задржување на позитивните трендови и надминување на негативните влијанија.

**I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО**

Приходите од работењето ги опфаќа:

- Приходи од продажба
- Останати приходи

1. Приходи од продажба

РБ	К-то	Елементи	01-12.2025	Стр.	01-12.2024	Стр	Инд.%
1	740	Приходи од продажба на производи и услуги	1.594.319.958	99,99%	1.518.971.431	99,99%	4,96%
2	742	Приходи од продажба на услуги во странство	21.880	0,00%	10.946	0,00%	99,89%
3	747	Приходи од наемнини	150.504	0,01%	150.504	0,01%	0,00%
		Вкупно:	1.594.492.342	100%	1.519.132.881	100%	4,96%

Приходите од продажба по видови се дадени во следната табела:

Р.б.	Конто	Приходи од продажба	01-12.2025	Стр	01-12.2024	Стр	Инд.%
1	74011 740010	Приходи од продажба на водни услуги (1а+1б)	1.542.796.223	96,76%	1.471.767.095	96,88%	4,83%
1а	740011	Приходи од продажба на водни услуги домаќинство	934.239.921	58,59%	896.406.177	59,01%	4,22%
		Приходи од снабдување со вода за пиење или водоснабдување	586.647.457		562.192.182		4,35%
		Приходи од одведување на отпадни води	324.673.858		312.811.339		3,79%
		Приходи од пречистување на отпадни води	22.918.606		21.402.656		7,08%
1б	740010	Приходи од продажба на водни услуги стопанство	608.556.302	38,17%	575.360.918	37,87%	5,77%
		Приходи од снабдување со вода за пиење или водоснабдување	451.556.834		429.532.535		5,13%
		Приходи од одведување на отпадни води	148.985.422		138.628.404		7,47%
		Приходи од пречистување на отпадни води	8.014.046		7.199.979		11,31%
2	74001111	Приходи од	0	0,00%	544.798	0,04%	



		манипулативни трошоци					
3	740100 -7401014	Приходи од услуги (приклучоци, хидротехнички услови, отпушување канализација, испитување и поправка на водомери, хлорирање, анализа на вода, испитување дефекти)	21.254.389	1,33%	19.086.991	1,26%	11,36%
4	740102	Приходи од услуги на поврзани субјекти	30.269.346	1,90%	27.572.547	1,82%	9,78%
5	742	Приходи од продажба на услуги во странство	21.880	0,00%	10.946	0,00%	99,89%
6	747	Приходи од наемнини	150.504	0,01%	150.504	0,01%	0,00%
		Приходи од редовно работење	1.594.492.342	100%	1.519.132.881	100%	4,96%

Приходите од продажба по категории се поделени на приходи од продажба на вода, отпадни води и прочистување на отпадни води, приходи од извршени услуги (хидротехнички услуги, услуги за приклучување на водоводна и канализациона мрежа, хлорирање, испитување и промена на водомери, анализа на вода, отпушување на канализација, утврдување на дефекти) и приходи од манипулативни трошоци за домаќинство. Висината на тарифата за водните услуги за 2025 и 2026 година се одредени врз основа на Решенија за регулаторна тарифа за водните услуги донесени од Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и управување со комунален отпад објавени во Службен весник на РСМ бр.182 од 01.09.2025 година. Во 2025 година приходите од редовно работење се зголемени за 4,96% споредбено со 2024 година.

2. Преглед на фактурирани м³ категорија на потрошувачи - водни услуги 01.01 -31.12.2025 година (материјална евиденција)

Категорија на потрошувачи	01-12/2025	01-12/2024	Инд.%
Домаќинство			
Водоснабдување	28,725,294	28,455,407	0.95
Одведување на отпадни води	24,887,186	24,572,771	1.28
Прочистување	24,887,186	24,572,771	1.28
Стопанство			
Водоснабдување	12,584,702	12,939,961	-2.75
Одведување на отпадни води	8,694,878	8,269,808	5.14
Прочистување	8,694,878	8,269,808	5.14
Вкупно Водоснабдување	41,309,996	41,395,368	-0.21
Вкупно Одведување на отпадни води	33,582,064	32,842,579	2.25
Вкупно Почистување	33,582,064	32,842,579	2.25

Во 2025 година вкупно фактурирана количина за водната услуга - водоснабдување **41,309,996 м³**, за одведување на отпадни води **33,582,064 м³** и за прочистување на отпадни води **33,582,064 м³**.



Во категоријата на корисници- домаќинство во 2025 година фактурирана количина во м3 за водната услуга - водоснабдување е 28,725,294 м3, фактурирана количина во м3 за водната услуга одведување на отпадни води е 24,887,186 м3 и водната услуга прочистување на отпадни води 24,887,186м3.

Во категоријата на корисници стопанство (индустрија, комерција и институции) е фактурирана количина во м3 за водната услуга - водоснабдување 12,584,702 м3 , а фактурираната количина за услугата одведување на отпадни води е 8,694,878 м3 и водната услуга - прочистување на отпадни води е фактурирано 8,694,878 м3.

Во фактурата до крајните корисници одделно се прикажани тарифите за сите водни услуги, како и надоместокот наменет за одржување на јавното градско зеленило (паркови), пресметан како процент од тарифите утврдени со решение, имајќи ја во предвид Одлуката за утврдување на процентот од цената на услугата за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води за вршење на комунална дејност – одржување на јавното градско зеленило (паркови) (Службен гласник на Град Скопје, бр. 13), донесена од страна на Советот на Град Скопје.

Приливот на средства во претпријатието (без надоместок за ЈП Паркови и зеленило, Фонд за води и Фонд за отпадни води и ДДВ) за анализираниот период по категории на корисници даден е во следниот преглед:

РБ	Категорија на потрошувачи	01-12.2025	01-12.2024	Инд.%
1	Домаќинство	792,332,640	745,864,418	6.23
2	Стопанство	534,265,901	502,123,535	6.40
	Вкупно	1,326,598,541	1,247,987,953	6.30

Приливот на средства за сите водни услуги кои ги дава претпријатието во 2025 година се зголемени за 6,30% во поглед на наплатата на редовните и на тужените побарувања споредбено со 2024 година.

Домаќинство:

Опис	01-12.2025	01-12.2024	Инд.%
Редовни сметки	710,838,249	676,355,400	5.10
Тужени сметки	81,494,391	69,509,018	17.24
Вкупно	792,332,640	745,864,418	6.23

Приливот на средствата кај категоријата **домаќинство** е зголемен за 6,23%, како резултат на зголемена наплата на редовните побарувања и наплата на тужените побарувања.

Стопанство:

Опис	01-12.2025	01-12.2024	Инд.%
Редовни сметки	517,013,985	491,181,674	5.26
Тужени сметки	17,251,916	10,941,861	57.67
Вкупно	534,265,901	502,123,535	6.40



Во категоријата **стопанство** приливот на средствата за редовните побарувања е зголемен за 6,40%, како резултат на зголемување на наплатата во делот на редовни и тужени побарувања.

3.Останати приходи

Рб	к-т	Елементи	01-12.2025	Стр.	01-12.2024	Стр.	Инд.%
1	765	Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	123.447.991	84,06%	99.384.324	80,92%	24,21%
2	766	Приходи од ефект од заштита од ризик од неповрзани друштва	244.031	0,17%	165.302	0,13%	47,63%
4	769	Останати приходи од работењето	23.172.691	15,78%	23.260.900	18,94%	-0,38%
Вкупно останати приходи			146.864.713	100%	122.810.526	100%	19,59%

Во останати приходи се приходи од наплатени тужени и отпишани побарувања, приходи од наплатените штети од осигурителни компании за пријавени штети на имот, приходи од користење одмаралишта, приходи од наплата на банкарски гаранции, приходи од заокружување и усогласување со Билинг, приходи по основ на субвенции и донации и останати приходи од редовно работење на Претпријатието.

Во продолжение даден е преглед на приходите од К-то 765- Приходи од наплатени тужени и отпишани побарувања за кои е извршено вредносно усогласување во претходни години:

Рб	Елементи	01-12.2025	Стр	01-12.2024	Стр	Инд.%
1	Приходи од наплатен главен долг по тужби-стопанство	17.251.916	13,98%	10.941.862	11,01%	57,67%
2	Приходи од наплатен главен долг по тужби-домаќинство	81.494.391	66,02%	69.509.018	69,94%	17,24%
3	Приходи од наплатени судски, нотарски, трошоци за достава и други трошоци -домаќинство и стопанство	19.994.800	16,20%	15.766.195	15,86%	26,82%
4	Приходи од наплатени отпишани побарувања	539.470	0,44%	79.739	0,08%	
5	Приход по основ наплатени застарени побарувања домаќинство и стопанство	4.167.414	3,38%	3.087.510	3,11%	34,98%
Вкупно останати приходи		123.447.991	100%	99.384.324	100%	24,21%

Во 2025 година приходите од наплатени приходи од тужени и отпишани побарувања е зголемено за **24,21%** во однос на 2024 година, особено во делот на наплата на тужени побарувања во делот стопанство.



4. Капитализирано сопствено производство и услуги

РБ	Елементи	01-12.2025	01-12.2024	Инд.%
1	Капитализирано сопствено производство и услуги	15,498,206	3.451.687	/
	Вкупно	15,498,206	3.451.687	/

Во период од 01-12.2025 година ЈП Водовод и канализација - Скопје во сопствена режија реконструираше водоводни и канализациони мрежи, за што всушност се искажани приходи за капитализирано сопствено производство.

Согласно МСС 16 „Набавната вредност на средствата кои се произведуваат во сопствена режија се утврдува со користење на истите принципи како и за стекнување на средството,,. Капитализираните сопствено создадени добра се евидентираат на приходи врз основа на употреба на сопствените добра, а издатоците за создавање на употребната вредност истовремено се евидентира и како трошок за создавање на добрата.

Преглед на реконструкција на мрежи во сопствена изведба 01-12.2025 година:

Назив	Набавено во 2025 г.
Сектор Водовод - Сопствена Режија	
Реконструкција на водоводна мрежа по дел од улица „1,,(пат за Батинци)	573,649
Монтажа на водомери на парковска мрежа - Тафталиџе	1,515
Монтажа на водомери на парковска мрежа „,парковски шахти,, - Тафталиџе	3,940
Монтажа на водомери на парковска мрежа „,парковски шахти,, - Тафталиџе(објект бр.40/2020 и 49/2022)	10,404
Монтажа на водомери на парковска мрежа „,парковски шахти,, - Тафталиџе(објект бр.42/2021)	2,121
Реконструкција на водоводна мрежа по дел од улица „1,, ББ село Добри Дол	944,460
Реконструкција на водоводна мрежа по крак на ул.60-населба Волково	390,010
Реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул.1 -Стопански Двор	1,080,850
Реконструкција на водоводна мрежа ул.Индустриска-ББ (до Мерцедес)	1,459,260
Реконструкција на водоводна мрежа бул.Борис Трајковски(нов кружен тек-патот кон Батинци)	268,895
Поврзување на корисници од стара на нова мрежа ул.Франц Прешерн-нас.Влае	71,515
Реконструкција на водоводна мрежа ул.Љуботенски пат ББ	251,199
Реконструкција на водоводна мрежа по бул.Борис Трајковски Н.М.Пинтија	2,016,324
Реконструкција на водоводна мрежа по ул.Димо Хаџи Димов од ул.Томе Арсовски до ул.Народни Херои во Кисела Вода.	1,202,787
Реконструкција на водоводна мрежа ул.Љуботенски пат,мрежа РЕ 110	395,908
Реконструкција на постоечка водоводна мрежа по ул.Скупи бр.3,5,7, и 9(само крак 7)-нас.Злоукани	431,120
Реконструкција на водоводна мрежа ул.36-Трубарево(Чукур маало)	401,478
Реконструкција на Ф700 ул.Христо Татарчев(кружен тек)	3,198,646
Реконструкција на водоводна мрежа по ул.Скупи 3,5,9 и 11во нас.Злоукани	2,794,125
Вкупно довршена мрежа-Сопствена режија	15,498,206



II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Расходите од работењето ги опфаќаат:

- Трошоци за сировини и други материјали
- Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми
- Услуги со карактер на материјални трошоци
- Останати трошоци од работењето
- Трошоци на вработените
- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства
- Вредносно усогласување(обезвреднување) на тековни средства
- Останати расходи од работењето

5.Трошоци за сировини и други материјали

РБ	К-т	Елементи	01-12.2025	Стр.	01-12.2024	Стр.	Инд. %
1	401	Трошоци за материјали	40.671.186	11,28%	33.745.297	12,70%	20,52%
2	405	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	37.260.349	10,33%	26.068.418	9,81%	42,93%
		Вкупно вградени материјали и делови од залихи(401+405)	77.931.535	21,62%	59.813.715	22,51%	30,29%
3	403	Трошоци за енергија	278.184.397	77,16%	249.605.257	93,92%	11,45%
4	408	Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	4.412.690	1,22%	16.160.331	6,08%	-72,69 %
		Вкупно:	360.528.622	100%	265.765.588	100%	35,66%

Трошоците за материјали К-то 401 и трошоците за резервни делови и материјали за тековно и инвестиционо одржување К-то 405 се анализираат заедно, од причина што тие ги искажуваат трошоците за употребените залихи на материјали и резервни делови од магацините на претпријатието.

Во продолжение следи детална поделба на трошоците за материјали К-то 401:

РБ	Елементи	01-12.2025	Стр.	01-12.2024	Стр.	Инд. %
1	Потрошен канцелари. материјал	1.608.274	3,95%	1.610.392	4,77%	-0,13%
2	Потрошени сировини и материјали за одржување	854.473	2,10%	1.166.200	3,46%	-26,73%
3	Потрошени резервни делови	141.231	0,35%	171.657	0,51%	-17,72%
4	Потрошени материјали за тековно одржување	19.644.461	48,30%	18.970.943	56,22%	3,55%
5	Потрошен материјал за тековно одржување - хлор	11.177.927	27,48%	7.903.966	23,42%	41,42%
6	Потрошен помошен материјал за одржување хигиена	275.094	0,68%	213.929	0,63%	28,59%
7	Трошоци за униформи, и др.работни одела и обувки (хтз опрема)	6.969.726	17,14%	3.708.210	10,99%	87,95%
	Вкупно:	40.671.186	100%	33.745.297	100%	20,52%



Трошоците за материјали (конто 401) ги опфаќаат трошоците за материјали редовно работење и за тековно одржување на водоводната инфраструктура, пумпни и хидрофорски станици, лабораторија, машинобраварска работилница, (во најголем дел, трошоци ХТЗ опрема униформи и други работни одела и обувки и сл.материјал, трошоци за градежните материјали од градежната група од Сектор ЕОК кои се користат за одржување на објектите на претпријатието, потрошокот на канцелариски материјали и сл.материјали.)

Овие трошоци за периодот од 01-12/2025 година бележат зголемување **од 20,52%** во споредба со 2024 година. Зголемен е трошокот за набавка на хлор за хлорирање на водоводната мрежа од **41,42%** како резултат на зголемување на цената за набавка на гасен хлор за хлорирање на водата за пиење.

Аналогно на претходната табела, прикажани се трошоците за резервни делови и материјали за одржување на К-то 405:

РБ	Елементи	01-12.2025	Стр.	01-12.2024	Стр.	Инд. %
1	Потрошени резервни делови за тековно одржување	18.357.415	49.27%	18.064.243	69.30%	1.62%
2	Потрошени резервни делови за инвестиционо одржување	15.498.206	41.59%	3.451.687	13.24%	/
3	Потрошени резервни делови вградени во возила	3.404.728	9.14%	4.552.488	17.46%	-25.21%
	Вкупно:	37.260.349	100%	26.068.418	100%	42.93%

Трошок за Резервни делови (конто 405), во 2025 година бележи зголемување во однос на 2024 година и се однесува потрошени резервни делови за инвестиционо одржување кои се издадени по основ на инвестициони налози за реконструкција на водоводни мрежи во сопствена режија и истите се капитализирани. Намалување е забележано кај потрошени резервни делови вградени во возила за -25,21%.

Во продолжение следи детална поделба на трошоците за материјали К-то 403:

РБ	Елементи	01-12.2025	01-12.2024	Инд. %
1	Потрошена електрична енергија	262.782.723	232.691.376	12.93%
2	Надомест за пристап на електродистрибутивниот систем	675.542	630.567	7.13%
3	Потрошена топлотна енергија	1.098.308	1.455.679	-24.55%
4	Потрошена масло (уље за машини и возила) и агрегати	799.175	1.492.606	-46.46%
5	Потрошена нафта за греење	2.927.333	2.390.515	22.46%
6	Потрошено гориво за товарни возила (нафта)	8.716.894	9.198.997	-5.24%
7	Потрошено гориво за патнички возила (бензин)	1.040.309	1.517.591	-31.45%
8	Потрошени брикети и други цврсти горива, кислород боци	144.113	227.926	-36.77%
	Вкупно:	278.184.397	249.605.257	11.45%



За период од 01 до 12.2025 година трошоците за енергија се зголемени за 11,45%. Трошокот за електрична енергија од 01-12/2025 година забележува зголемување од 12,93% во однос на истиот период за 2024 година. Во текот на 2025 година имаме зголемување на трошокот за искористена електрична енергија од 12.79 % во однос на истиот период во 2024 година. Во наведениот период потрошени се 27,917,777 kWh електрична енергија што компарирано со истиот период во 2024 година покажува **зголемување за 2,728,314 kWh или 10.83 %**.

Пресметката на цената на електричната енергија зависи од цената на електричната енергија на слободниот пазар. Во текот на 2024 година, па се до септември 2025 година, електричната енергија ја набавуваме од ДПТУ Енерџи Активе увоз- извоз ДООЕЛ Скопје. Средната годишна вредност за 1MWh според НУРХ за 2024 година е 100.81 EUR/MWh, а за 2025 година е 108.51 EUR/MWh. Од септември 2025 година добавувач е СБП Енерџи Продакшн ДООЕЛ Струмица, а пресметката на цената за потрошена електрична енергија, се раководи според МЕМО берза.

Во 2025 година се забележува и намалување на трошок за потрошено гориво (нафта) за товарни возила во износ од -5,24% во споредба со 2024 година. Како и намалување на трошокот за потрошено гориво за патнички возила (бензин) за 31.45% во однос на истиот период минатата година. Во оваа категорија на трошоци намален е и трошокот и за набавка на масла и уље и нафта за агрегати во износ од 46,46%.

6. Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми

	Конт	Елементи	01-12.2025	01-12.2024	Инд. %
1	703	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	468.491	609.526	-23,14
		Вкупно:	468.491	609.526	-23,14

Набавната вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци К-то 703, бележи зголемување во однос на 2024 година. Трошокот се однесува на вградените делови при изведување на водоводни и канализациони за приклучоци за трети лица.

7. Услуги со карактер на материјални трошоци:

	К-т	Елементи	01-12.2025	Стр	01-12.2024	Стр	Инд%
1	411	Транспортни услуги - поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	6.788.477	7,20%	6.973.600	7,81%	-2,65%
2	413	Услуги за одржување и заштита	66.439.394	70,49%	65.348.642	73,16%	1,67%
3	414	Наемнини – лизинг	659.101	0,70%	749.443	0,84%	-12,05%
4	415	Комунални услуги	3.366.707	3,57%	3.359.399	3,76%	0,22%
5	416	Трошоци за истражување и развој	4.942.251	5,24%	135.935	0,15%	
7	419	Останати услуги (Печатење на сметки и др)	12.060.030	12,79%	12.756.517	14,28%	-5,46%
		Вкупно:	94.255.960	100%	89.323.536	100%	5,52%



Услугите со карактер на материјални трошоци во 2025 година, бележат зголемување од 5,52% во однос на 2024 година, како резултат на зголемување на трошокот за истражување и развој .

Кonto 411-Трошоците кои се однесуваат на поштенски услуги, телефонски услуги (мобилна и фиксна телефонија), интернет и ГПС услуги, за 2025 година се намалени за -2,65% во однос на 2024 година.

Кonto 413 – Услуги за одржување и заштита опфаќа услуги за санирање на улици по извршени интервенции, одржување на пумпите, винкување на мотори, услуги за одржување и поправка на работни простории, услуги за одржувањето на компјутерската опрема и програми. За 2025 година овој трошок во износ од 66,439,394,00 ден., бележи зголемување за 1,67% во однос на 2024 година. Зголемувањето се должи на зголемување на цената на работната рака за услуги за одржување на софтверски оперативни и апликативни програми како и за услуги од работна рака потребни за сервисни услуги за одржување на пумпи, сервисни услуги за возила и други сервисни услуги. Во 2025 година намалени се трошоците за навремено санирање на прекопите од санирање на дефекти.

Кonto 414 – Наемнини ги опфаќаат трошоците за закупнина и комуналии и истите ги опфаќаат закупнините за поставување на апарати за самоуслужување односно косоци за наплата на сметки, како и закупнини за изнајмување на простор за благајни за наплата на сметки.

Кonto 415- Комунални услуги во 2025 година, бележат благо зголемување од 0,43%. Во најголем дел трошокот се однесува на услуги за собирање и изнесување на смет пренесување и депонирање на градежен шут од сервис Бутел до депонија Дрисла, трошоци за дератизација и дезинфекција, катастарски услуги.

Кonto 416- Во оваа група на трошоци се услугите за изработка на извештај и Стратегија за намалување на загуби на вода на ниво на Претпријатие.

Кonto 419- Во оваа група на трошоци се услугите за печатење на сметки, печатење опомени за неподмирен долг, трошоците за регистрација на возила и други услуги за контрола на квалитет на вода и други услуги.

8. Останати трошоци од работењето

Р.б	к-т	Елементи	01-12.2025	Стр.	01-12.2024	Стр.	Инд.%
1	442	Трошоци за надомест на членови на Управен и Надзорен одбор	2.533.308	3,78%	3.775.665	4,00%	-32,90%
2	443	Трошоци за спонзорства и донации	1.090.600	1,63%	26.400	0,03%	
3	444	Трошоци за репрезентација	553.321	0,83%	516.693	0,55%	7,09%
4	445	Трошоци за осигурување	5.690.839	8,49%	4.219.381	4,47%	34,87%
5	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	3.309.186	4,94%	3.929.127	4,16%	-15,78%
6	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини	1.051.135	1,57%	4.697.030	4,97%	-77,62%
7	448	Надомести за лиценци	7.523.450	11,23%	3.932.495	4,16%	91,31%
8	449	Останати трошоци на работењето	45.249.099	67,54%	73.350.820	77,66%	-38,31%
		Вкупно:	67.000.938	100%	94.447.611	100%	-29,06%



Групата - Останатите трошоци од работењето во 2025 година се намалени за -29,06% во однос на 2024 година, во најголем удел во намалување на останатите трошоци се намалување на трошоците за надомест на членови на Управен и надзорен одбор со навремена исплата на истите во 2025 година и намалување на трошоците за банкарски услуги. Зголемување на трошоците за осигурување на имотот на Претрпијатието се зголемени за 34,87% како резултат на зголемување на цената на осигурителниот пазар.

Во продолжение даден е детален преглед на контото - 449 Останатите трошоци од работењето:

	Елементи	01-12.2025	01-12.2024	Инд.%
1	Трошоци за интелектуални услуги (сметководствени и финансиски)	120.000	0	
2	Трошоци за (за процесирање на тужени побарувања, услуги од извршител, правни, адвокатски)	34.294.280	63.340.371	-45,86%
3	Услуги за ревизија и процена (извршена ревизија на годишна сметка)	980.000	800.000	22,50%
4	Услуги за преписи и преводи	26.220	19.030	37,78%
5	Услуги за вештачење и медијација	136.134	48.406	
6	Услуги од Агенции (авторски и времени вработувања)	2.040.721	1.348.442	51,34%
7	Други интелектуални услуги (стручно мислење биро за јавни набавки, хидролошки параметри)	127.530	127.605	-0,06%
8	Услуга за сертификација ИСО 9001-2000 и НАССР систем	670.000	420.448	59,35%
9	Надомест за дозвола за носење на оружје	88.292	91.260	-3,25%
10	Весници и списанија, стручна литература	68.474	9.251	
11	Судски трошоци, трошоци по пресуда	5.064.966	5.535.571	-8,50%
12	Огласи (објава на тендери, огласи и информации)	1.256.499	1.181.139	6,38%
13	Други нематеријални трошоци (интернет услуги за тековна состојба од ЦРМ, одобрение за градба и сл.)	358.797	402.032	-10,75%
14	Останати (миење коли, укоричување)	17.186	27.265	-36,97%
	Вкупно:	45.249.099	73.350.820	-38,31%

Во групата на останатите трошоци на работењето спаѓаат трошоците за правни адвокатски и нотарски услуги (за процесирање на тужени побарувања, услуги од извршител, правни, адвокатски...) и истите во 2025 година **се намалени за 45,86%** како резултат на спроведување на една серија за тужење на ненаплатени побарувања пред истек на токот на застареност за домаќинство и стопанство.



9. Трошоци на вработените

Р.б.	Елементи	01-12.2025	Стр.	01-12.2024	Стр.	Инд.%
1	Плати и надоместоци од плата (нето)	533.379.292	65,78%	489.780.883	65,84%	8,90%
1.a	Нето Плати за редовно работење	414.567.178	51,13%	405.191.713	54,47%	2,31%
1.б	Трошоци за плати и надоместоци на плати	118.811.114	14,65%	84.589.170	11,37%	40,46%
	Пресметана плата за прекувремена работа	9.153.554		4.678.647		95,65%
	Пресметана плати од претходни години	2.109.522		0		
	Боледување	22.957.722		14.333.335		60,17%
	Годишен одмор	60.552.021		40.470.976		49,62%
	Државни празници	22.370.200		23.912.630		-6,45%
	Пресметано платено одсуство	1.668.095		1.193.582		39,76%
2	Трошоци за даноци Персонален данок на доход	44.999.814	5,55%	40.957.719	5,51%	9,87%
3	Придонеси од задолжително социјално осигурување	232.456.884	28,67%	213.199.271	28,66%	9,03%
	Бенифициран стаж	7.570.273		6.800.172		11,32%
	Придонес за здравство	60.238.216		55.285.663		8,96%
	Професионално заболување	4.016.051		3.685.783		8,96%
	Придонес за пензиско осигурување	150.993.914		138.581.989		8,96%
	Придонес за вработување	9.638.430		8.845.664		8,96%
	Вкупно бруто плата	810.835.990	95%	743.937.873	97%	8,99%
4	Останати трошоци за вработените	42.034.168	4,93%	23.494.802	3,06%	78,91%
	Надоместоци за пензионирање, помош во случај на смрт	5.207.760	0,61%	4.307.414	0,56%	20,90%
	Трошоци за регрес за годишен одмор по пресуда	847.234	0,10%	17.325.597	2,26%	-95,11%
	Трошоци за јубилејни награди, новогодишни надоместоци	1.468.814	0,17%	564.737	0,07%	
	Долгорочни резервирања за користи на вработени- регрес	32.681.021		0		
	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	375.836	0,04%	206.801	0,03%	81,74%
	Надоместоци на трошоци на вработените (обука, семинари, здрав. прегледи)	1.453.503	0,17%	1.090.253	0,14%	33,32%
	Вкупно:	852.870.158	100%	767.432.675	100%	11,13%

Трошоците за вработените учествуваат со **47,52%** во вкупните приходи од работењето за 2025 година а **45,80%** во вкупните трошоци од работењето во 2025 година.

Трошоците на вработените, кои се однесуваат на нето платите, придонесите и даноците – односно бруто платата за 2025 година е зголемена за 8,99%, во однос на 2024 година.



Останати трошоци за вработените се однесуваат на патни трошоци и дневници за службени патувања, трошоци за регрес за годишен одмор и трошоци за образование и здравствени прегледи на вработените (отпремнина за пензија, помош во случај на смрт на вработен и сл.) и истите се зголемени за 78,91%.

Согласно МСС 19 користи за вработените и согласно ревизорски забелешки во 2025 година е извршено резервирање на трошоци за регрес за вработените за 2025 година.

10. Амортизација на материјалните и нематеријалните средства

Р.б.	Елементи	01-12.2025	01-12.2024	Инд.
1	Трошоци за амортизација	204,277,867	226,655.267	-9,87%
	Вкупно:	204,277,867	226,655,267	-9,87%

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства во 2025 година изнесува 204.277.867 денари, трошоците за амортизација се намалени -9,87% во однос на 2024 година што укажува на фактот дека поголемиот број на основни средства се истрошени и дотраени за кои согласно Уредбата за номенклатура за амортизациони стапки е завршен процесот на амортизација.

11. Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства

Р.б	К-то	Елементи	01-12.2025	01-12.2024
		Вредносно усогласување (обезвреднување) на побарувања на краткорочни	229.157.007	378.505.048
1		<i>Стопанство</i>	79.039.359	71.083.410
	45502	Тужени побарувања и вредносно усогласени побарувања	78.745.042	70.763.927
	45501	Стечајни побарувања	294.317	319.483
2		<i>Домаќинство</i>	150.117.648	307.421.638
	45503	Тужени побарувања- вредносно усогласување на краткороч.побарувања	150.117.648	307.421.638
	45505	Физички лица- вредносно усогласување на краткороч.побарувања	0	0
3	456	Вредносно усогласување на залихите	0	124.508
		Вкупно:	229.157.007	378.629.556

Вредносното усогласување (обезвреднување) на тековни средства за периодот од 01-12/2025 година изнесува **229,157,007,00** денари, а претставува вредносно усогласување на побарувања од физички и правни лица за кои претпријатието констатира дека наплатата е неизвесна или неможна.



12. Останати расходи од работењето

Р.б.	к-т	Елементи	01-12.2025	Стр.	01-12.2024	Стр.	Инд.
1	460	Неотпишана вредност на расходувани материјални средства	556.064	1,53%	256.006	1,54%	
2	464	Кусоци, кало, растур, расипување и кршење (попис)	28.197	0,08%	1.317.206	7,92%	-97,86 %
3	466	Директен отпис на побарувања	4.713.094	12,94%	9.129	0,05%	
4	467	Дополнително одобрени работи и попусти	8.725.043	23,96%	9.162.603	55,11%	-4,78%
5	468	Казни, пенали, надоместоци за штети и друго (трошоци по пресуда)	0	0,00%	95.250	0,57%	
6	469	Останати расходи од работењето (од минати години)	22.390.586	61,49%	5.880.334	35,37%	
		Трошоци за спорови-Надомест за задоцнето плаќање	264.000		316.800		-16,67 %
		Дополнителни трошоци од минати години - регрес за 2022	16.262.953		0		
		Други дополнителни трошоци од минати години по обврски	4.292.712		3.485.988		23,14%
		Трошоци и сторно од минати години по фактури 18%	43.665		686.673		-93,64 %
		Трошоци и сторно од минати години по фактури 5%	1.487.494		1.296.536		14,73%
		Разлики од заокружувања и докнижувања	39.762		94.337		-57,85 %
		Вкупно:	36.412.984	100%	16.625.278	100%	

Во рамките на категоријата останати расходи од работењето спаѓаат трошоци за отписи кои се евидентираат врз основа на Извештај за извршен годишен попис за 2025 година, евидентирани попусти врз основа на Извештаи од Комисија за спорни сметки и дополнителни трошоци од претходни години кои не се евидентирани во претходните години како и исплата на регрес за 2022 година за вработените.



III ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

13. Приходи по основ на камати, од работење со неповрзани друштва

Р.б	Назив	01-12.2025	Стр	01-12.2024	Стр	Инд.%
1	Приходи од редовни камати Месечни за домаќинство	16.324.748	43,04%	12.503.459	33,63%	30,56%
2	Приходи од редовни камати Месечни за стопанство	6.524.368	17,20%	11.442.375	30,77%	-42,98%
3	Приходи од камати наплатен главен долг СТОПАНСТВО	1.369.494	3,61%	9.038.341	24,31%	-84,85%
4	Приходи од камати наплатен главен долг ДОМАЌИНСТВО	5.782.247	15,24%	4.044.752	10,88%	42,96%
5	Камати од деловни банки	9	0,00%	128	0,00%	-92,97%
6	Останати приходи по основ на позитивни курсни разлики	7.930.626	20,91%	154.705	0,42%	
	Вкупно:	37.931.492	100%	37.183.760	100%	2,01%

На **конто 774** евидентирани се приходите по основ на камати од каматирањето по основ на задоцнето плаќање на редовни и тужени сметки кај физичките и правните лица.

На **конто 775** се евидентираат позитивните курсни разлики кои се искажуваат како приход во Билансот на успех. Согласно сметководствените стандарди и политики ставките во Билансот на состојба се вреднуваат со користење на МКД, која претставува функционална и официјална известувачка валута на Претпријатието. Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертираат според официјалниот среден курс на НБРМ за секој известувачки период. Приходите од позитивните курсни разлики произлегуваат од конвертирањето на средствата и обврските кои се водат во странска валута.

IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

14. Расходи по основ на камати и курсни разлики од работење со неповрзани друштва

Р.б	Назив	01-12.2025	Стр	01-12.2024	Стр	Инд.%
1	Затезни камати	3.730.244	21,86%	15.654.268	55,12%	-76,17%
2	Курсни разлики	8.671.023	50,81%	836.892	2,95%	
3	Казнени камати	4.664.424	27,33%	11.907.912	41,93%	-60,83%
	Вкупно:	17.065.691	100%	28.399.072	100%	-39,91%

Во рамките на категоријата Финансиски расходи, на **конто 474** евидентирани се расходи по основ на камати – затезни камати кои произлегуваат од облигационите односи помеѓу правните субјекти за задоцнување на исплата на обврски и истите во 2025 година **се намалени за 76,17%** во однос на 2024 година и на **конто 479** се евидентирани казнени камати заради неисполнување на склучените договори кои исто така се **намалени за 60,83%** во 2025 година во однос на 2024 година.

На **конто 475** – курсни разлики од работењето со неповрзани друштва се евидентираат негативни курсни разлики кои се искажуваат како расход во Билансот на успех. Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертираат според официјалниот среден курс на НБРМ за секој известувачки период. Расходите од негативните курсни разлики произлегуваат од конвертирањето на средствата и обврските кои се водат во странска валута.

**5. ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка и непризнаени трошоци**

Утврдувањето на Данокот на добивка може да се проследи во следната табела:

Р.б.	Назив	АОП	Износ
Утврдување на данок на добивка			
I	Финансиски резултат во Биланс на успех	01	-67,250,966
II	Непризнаени расходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02	251,147,586
1	Расходи кои не поврзани со вршење на дејноста	03	530,914
2	Исплатени надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	1,351,076
3	Надоместоци за трошоци за вработени кои не се утврдени со чл.9 ЗДД	05	1,109,853
5	Трошоци за хотелско сместување над 6000 денари дневно по лице и трошоци за превоз кои не се документирани	07	1,320
6	Трошоци за изхрана на вработените кои работат ноќно време, над износи утврдени со закон	08	33,911
12	Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани	14	47
13	Трошоци за репрезентација	15	497,989
20	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	22	4,228,272
23	Траен отпис на ненаплатени побарувања	25	15,799
28	Трошоци за амортизација повисока од амортизација пропишана според Номенклатура	30	2,152,665
29	Преостаната сегашна вредност на основни средства кои се амортизираат во целост	31	556,064
30	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32	228,862,690
37	Други усогласувања на расходи согласно со ЗДД	39	11,806,986
III	Даночна основа (I+II)	40	183,896,620
IV	Намалување на даночната основа (АОП42 до АОП 48)	41	58,061,035
38	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42	58,061,035
V	Даночна основа по намалување (III-IV)	49	125,835,585
VI	Пресметан данок на добивка (V x 10%)	50	12,583,559
VII	Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП52 до АОП 55)	56	0
45	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52	0
VIII	Пресметан данок на добивка по намалување (VI-VII)	56	12,583,559
49	Платени аконтации на данок на добивка за даночен период	57	12,150,234
50	Износ за доплата/повеќе платен износ (АОП56-АОП57-АОП58)	59	433,325
IX	Посебни податоци		
57	Остварен вкупен приход во годината	65	1,756,855,261
59	Вкупни трошоци за донации во годината	67	1,090,600



6. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Биланс на состојбата 31.12.2025				
Р.бр	Позиција	АОП	Износ	
	АКТИВА		Тековна година 2025	Предходна година 2024
1	А. Нетековни средства (002+009+020+021+031)	001	6.830.823.920	4.577.532.689
2	Нематеријални средства (003+004+005+006+007+008)	002	20.055.622	37.263.014
4	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004	10.155.622	27.363.014
7	Нематеријални средства во подготовка	007	9.900.000	9.900.000
9	Материјални средства (010+013+014+015+016+017+018+019)	009	6.809.134.815	4.538.636.192
10	Недвижности (011+012)	010	2.175.030.238	2.193.440.652
10а	Земјиште	011	23.747.345	23.747.345
10б	Градежни објекти	012	2.151.282.893	2.169.693.307
11	Постројки и опрема	013	88.170.129	91.007.097
12	Транспортни средства	014	99.758.141	116.734.374
13	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015	111.011.886	126.145.448
15	Аванси за набавка на материјални средства	017	497.324.556	1.044.798.251
16	Материјални средства во подготовка	018	3.836.194.231	964.864.736
17	Останати материјални средства	019	1.645.634	1.645.634
19	Долгорочни финансиски средства (022+023+024+025+026+030)	021	1.633.483	1.633.483
24	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026	1.633.483	1.633.483
24б	Вложувања во долгорочни хартии од вредност расположливи за продажба	028	1.633.483	1.633.483
31	Б. Тековни средства (037+045+052+059)	036	1.454.095.112	1.739.191.517
32	Залихи (038+039+040+041+042+043)	037	400.952.691	359.578.192
33	Залихи на сировини и материјали	038	162.990.625	138.502.897
34	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039	237.962.066	221.075.295
40	Краткорочни побарувања (046+047+048+049+050+051)	045	1.012.386.443	887.716.545
42	Побарувања од купувачи	047	978.548.322	847.063.051
43	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048	304.509	418.410
44	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки	049	29.722.740	36.442.655



45	Побарувања од вработените	050	3.689.351	3.677.919
46	Останати краткорочни побарувања	051	121.521	114.510
47	Краткорочни финансиски средства (053+056+057+058)	052	0	91.163
49	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056	0	91.163
52	Парични средства и парични еквиваленти (060+061)	059	40.755.978	491.805.617
52a	Парични средства	060	40.755.978	491.805.617
53	Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	062	1.511.140.639	1.476.099.735
54	ВКУПНА АКТИВА (001+035+036+044+062)	063	9.796.059.671	7.792.823.941

Р.бр	Позиција	АОП	Износ	
			Тековна година 2025	Претходна година 2024
	ПАСИВА			
56	А.Главнина и резерви (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065	2.665.779.901	2.745.614.426
57	Основна главнина	066	1.972.180.219	1.972.180.219
62	Резерви (072+073+074)	071	605.880.487	605.880.487
63	Законски резерви	072	394.436.044	394.436.044
65	Останати резерви	074	211.444.443	211.444.443
66	Акумулирана добивка	075	167.553.720	423.658.638
68	Добивка за деловна година	077	0	0
69	Загуба за деловна година	078	79.834.525	256.104.918
72	Б.Обврски (082+085+095)	081	3.461.521.601	3.280.464.498
73	Долгорочни резервирања за ризици и трошоци (083+084)	082	32.681.021	0
74	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083	32.681.021	0
86	Краткорочни обврски (од 096 до 108)	095	3.428.840.580	3.280.464.498
87	Обврски према поврзани друштва	096	1.829.182.022	1.816.411.516
88	Обврски према добавувачи	097	985.610.899	1.090.196.138
89	Обврски за аванси, депозити и кауции	098	301.216.473	82.590.194
90	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	099	11.488.623	12.603.262
91	Обврски кон вработените	100	28.292.958	26.159.235
92	Тековни даночни обврски	101	554.579	5.720.374
99	Останати краткорочни обврски	108	272.495.026	246.783.779
100	Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	109	3.668.758.169	1.766.745.017
102	ВКУПНА ПАСИВА (065+081+094+109+110)	111	9.796.059.671	7.792.823.941



7. ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

Активата на Билансот на состојба го сочинуваат:

1. Нетековните средства (нематеријални и материјални средства)
2. Долгорочните финансиски средства (хартии од вредност)
3. Тековни средства (залихи, побарувања, краткорочни финансиски средства, парични средства)
4. Активни временски разграничувања (ABP) – однапред платени средства

Нематеријални средства

ОПИС	Патенти лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 01.01.2025 (тековна година)			153.097.075		9.900.000	162.997.075
Зголемување-набавки			539.000			539.000
Намалување-расход, отпис			2.273.090			2.273.090
Салдо на 31.12.2025 (тековна година)			151.362.985		9.900.000	161.262.985
Исправка на вредност 01.01.2025 (тековна година)			125.734.061			125.734.061
Амортизација			17.739.493			17.739.493
Намалување-расход, отпис			2.266.191			2.266.191
Салдо на 31.12.2025 (тековна година)			141.207.363			141.207.363
Нето сметководствена вредност на 31.12.2025			10.155.622		9.900.000	20.055.622
Нето сметководствена вредност на 01.01.2025			27.363.014		9.900.000	37.263.014
Набавна вредност						
Салдо на 01.01.2024 (претходна година)			145.497.613			145.497.613
Зголемување-набавки			7.599.462			7.599.462
Намалување-расход			0			0
Салдо на 31.12.2024 (претходна година)			153.097.075		9.900.000	162.997.075
Исправка на вредност 01.01.2024 (претходна година)			103.781.066			103.781.066
Амортизација			21.952.995			21.952.995
Намалување-расход						0
Салдо на 31.12.2025 (претходна година)			125.734.061		9.900.000	135.634.061
Нето сметководствена вредност на 31.12.2024			27.363.014		9.900.000	37.263.014
Нето сметководствена вредност на 01.01.2024			42.716.547		9.900.000	52.616.547



Материјални средства

ОПИС	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Салдо на 01.01.2025 (тековна година)	23.747.345	7.710.192.599	1.356.533.888	964.864.736	2.321.398.624
Зголемување-набавки		99.848.188	33.892.435	2.971.176.882	3.005.069.317
Намалување-расход, отпис, употреба			23.398.968	99.847.388	123.246.356
Салдо на 31.12.2025 (тековна година)	23.747.345	7.810.040.787	1.367.027.355	3.836.194.230	5.203.221.585
Исправка на вредност 01.01.2025 (тековна година)					
Исправка на вредност		5.540.499.292	1.022.646.969		1.022.646.969
Амортизација		118.258.602	68.279.772		68.279.772
Намалување-расход, отпис			22.839.542		22.839.542
Салдо на 31.12.2025 (тековна година)		5.658.757.894	1.068.087.199		1.068.087.199
Нето сметководствена вредност на 31.12.2025	23.747.345	2.151.282.893	298.940.156	3.836.194.230	4.135.134.386
Нето сметководствена вредност на 01.01.2025	23.747.345	2.169.693.307	333.886.919	964.864.736	3.492.192.307
Набавна вредност					0
Салдо на 01.01.2024 (претходна година)	23.747.345	7.688.662.354	1.303.088.964	534.960.322	1.838.049.286
Зголемување-набавки		21.530.245	59.238.405	451.650.659	510.889.064
Намалување-расход			5.793.480	21.746.245	27.539.725
Салдо на 31.12.2024 (претходна година)	23.747.345	7.710.192.599	1.356.533.889	964.864.736	2.321.398.625
Исправка на вредност 01.01.2024 (претходна год)					
Исправка на вредност		5.412.692.126	951.009.843		951.009.843
Амортизација		127.807.166	76.895.106		76.895.106
Намалување-расход			5.257.979		5.257.979
Салдо на 31.12.2025 (претходна година)	0	5.540.499.292	1.022.646.970	0	1.022.646.970
Нето сметководствена вредност на 31.12.2024	23.747.345	2.169.693.307	333.886.919	964.864.736	1.298.751.655
Нето сметководствена вредност на 01.01.2024	23.747.345	2.275.970.229	352.079.121	534.960.322	887.039.443



Рекапитулар на основни средства во период од 01-12.2025 година

Р.б	Основни средства	2025 година	2024 година
		износ	износ
1	Градежни објекти ставени во употреба	99.848.188	21.530.245
2	Средства за работа во подготовка (материјални)	2.910.558.377	422.356.920
	Вкупно градежни објекти	3.010.406.565	443.887.165
3	Опрема	33.892.435	59.238.405
4	Нематеријални средства-опрема	539.000	7.599.462
5	Средства за работа во подготовка (нематеријални)	/	/
	Вкупно постојани средства	34.431.435	66.837.867
	Вкупно:	3.044.838.000	510.725.032

ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

Нови набавки-2025

Како резултат на новонабавените средства – градежни објекти од 01.01.2025 до 31.12.2025 година, ЈП Водовод и канализација Скопје ја има зголемено набавната вредност на своите градежни објекти (активирани по завршни ситуации и реконструкции во сопствена режија) за износ од **99.848.188,00** денари.

Р.бр.	Назив	Износ
1	Сектор Водовод	57.422.454
2	Сектор Канализација	42.425.734
	Вкупно :	99.848.188

Назив	Набавено во 2025 г.
Сектор Водовод - Сопствена Режија	
Реконструкција на водоводна мрежа по дел од улица „1„(пат за Батинци)	573,649
Монтажа на водомери на парковска мрежа - Тафталиџе	1,515
Монтажа на водомери на парковска мрежа „парковски шахти„ - Тафталиџе	3,940
Монтажа на водомери на парковска мрежа „парковски шахти„ - Тафталиџе (објект бр.40/20, 49/22)	10,404
Монтажа на водомери на парковска мрежа „парковски шахти„ - Тафталиџе(објект бр.42/2021)	2,121
Реконструкција на водоводна мрежа по дел од улица „1„ ББ село Добри Дол	944,460
Реконструкција на водоводна мрежа по крак на ул.60-населба Волково	390,010
Реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул.1 -Стопански Двор	1,080,850
Реконструкција на водоводна мрежа ул.Индустриска-ББ (до Мерцедес)	1,459,260
Реконструкција на водоводна мрежа бул.Борис Трајковски (нов кружен тек-патот кон Батинци)	268,895
Поврзување на корисници од стара на нова мрежа ул.Франц Прешерн-нас.Влае	71,515
Реконструкција на водоводна мрежа ул.Љуботенски пат ББ	251,199
Реконструкција на водоводна мрежа по бул.Борис Трајковски Н.М.Пинтија	2,016,324
Реконструкција на водоводна мрежа по ул.Димо Хаџи Димов од ул.Томе Арсовски до ул.Народни Херои во Кисела Вода.	1,202,787
Реконструкција на водоводна мрежа ул.Љуботенски пат,мрежа РЕ 110	395,908
Реконструкција на постоечка водоводна мрежа по ул.Скупи бр.3,5,7, и 9(само крак 7)-нас.Злоукани	431,120
Реконструкција на водоводна мрежа ул.36-Трубарево(Чукур маало)	401,478



Реконструкција на Ф700 ул.Христо Татарчев(кружен тек)	3,198,646
Реконструкција на водоводна мрежа по ул.Скупи 3,5,9 и 11во нас.Злокуќани	2,794,125
Вкупно довршена мрежа-Сопствена режија	15,498,206
Сектор Водовод - Ангажирани изведувачи	
Реконструкција на постоечка водоводна мрежа кои гравитираат кон краци на ул.Бел Камен	22,984,203
Доградба на дел од предвиден магистрален цевковод Ф700мм на бул.Хрватска	5,854,619
Реконструкција на дел од постоен водовод ф100мм во локалитет низ долот на гробиштата во с.Сопиште	810,021
Реконструкција на водоводна мрежа по ул.Скупи 3,5,9 и 11во нас.Злокуќани	12,275,405
Вкупно:	41,924,248
Вкупно за сектор Водовод:	57,422,454
Сектор Канализација - Ангажирани изведувачи	
Растретување на постоечка фекална канализација од дождовни води по дел од ул.Виничка -општина Шуто Оризари	7,637,602
Стручен надзор за изградба -Растретување на постоечка фекална канализација од дождовни води по дел од ул.Виничка -општина Шуто Оризари	800
Атмосферска канализација Ф500 по дел од ул.Волковска(АБ шахти во Т6 и Т7) и растретување на фекална канализација од дождовни води-нас.Волково.	34,787,332
Вкупно -Ангажирани изведувачи	42,425,734
Вкупно за сектор Канализација:	42,425,734
Севкупно:	99,848,188

Опрема- Нови набавки во 2025 година

Во рамките на новонабавените средства и кај *Опремата* исто така има зголемување на набавната вредност во однос на минатата година за износ од **33.892.435,00** денари, што може да се види од следниот преглед на новонабавени средства, кој е даден по сектори:

р.бр.	назив	набавено во 2025
1	Сектор експлоатација и одржување на капацитети	10,921,415
2	Сектор водовод	17,550,409
3	Сектор центар за санитарна контрола	332,300
4	Сектор механизација	944,000
5	Сектор дежурен информативен центар	248,500
6	Сектор третман на на отпадни води	751,500
7	Сектор раководен тим	185,559
8	Сектор наплата	561,252
9	Сектор ИТ и развој	2,397,500
	Вкупно:	33,892,435

Набавка на опрема по видови и сектори			
1	Сектор експлоатација и одржување на капацитети		
	Пумпа KSB multitec A 100/2-B.1 10.167 - пумпа за чиста питка вода	1	2,555,000
	Пумпа WILO zeox first - V9004/A - 75-2-PT100	2	3,494,000
	Пумпа KSB -ETNY 080-065-250 SG DB08LD 303702B(37KW)	2	2,460,000
	Пумпа KSB - MOVITEC F040104-B1X53ES160/15KW	2	1,482,000
	Клима инвертер - MIDEA FOREST SILVER Mirror Nordic SMART 5.5kw	5	200,000
	Клима инвертер - MIDEA Extreme Lite Nordic 3.5kw	30	705,000



	Клима уред инвертер АГ 3.5KW	1	25,415
	Вкупно:	43	10,921,415
2	Сектор водовод		
	Комбиниран индустриски водомер со должина L=270mm DN 50*20	4	392,800
	Комбиниран индустриски водомер со должина L=300mm DN 80*20	5	534,000
	Шибер плоснат ф700 со рачен преносен погон by-pass затварач	1	1,491,582
	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул ДН 50	10	642,220
	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул ДН 80	5	467,273
	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул ДН 100	10	1,044,830
	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул ДН 150	1	211,923
	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул ДН 32	10	340,692
	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул ДН 40	10	398,900
	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул ДН 50	5	321,110
	Овален затварач DN 600 PN10 со Bypass	2	1,441,748
	Овален затварач DN 600 PN10 со Bypass	2	1,441,748
	Адаптер фланша со лесно заменливи грипери ДН600мм	2	730,104
	Комбиниран индустриски водомер L=270mm, DN=50/20	25	2,577,750
	Комбиниран индустриски водомер L=300mm, DN=80/20	5	550,020
	Комбиниран индустриски водомер L=350mm, DN=100/20	2	232,368
	Ултразвучен комбиниран водомер со интегриран радиомодул комплет ДН50	5	327,570
	Ултразвучен комбиниран водомер со интегриран радиомодул комплет ДН80	3	283,702
	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул ДН50	7	458,598
	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул ДН150	1	215,421
	Алат за бушење водоводни цевки под притисок - сет	2	245,124
	Ултразвучен водомер со интегриран радиомодул ДН 80 хидрус(фланша)	16	1,513,068
	Комбиниран водомер со спореден водомер ДН50x20	10	788,770
	Комбиниран водомер со спореден водомер ДН80x20	8	712,816
	Комбиниран водомер со спореден водомер ДН100x20	2	186,272
	Вкупно:	153	17,550,409
3	Центар за санитарна контрола		
	Дата логер за автоклав	2	240,000
	Електронска репетитивна пипета со стакак за полнење до 50ml	1	92,300
	Вкупно:	3	332,300
4	Сектор механизација		
	Вакум пумпа рт90t(за специјално возило цистерна под вакум рено SK-4532-AZ)	1	785,000
	Хидро мотор за гасеници	1	159,000
	Вкупно:	2	944,000
5	Сектор дежурен информативен центар		
	Машина за отпушување канализација К60СП	1	248,500
	Вкупно:	1	248,500
6	Сектор третман на отпадни води		
	Сонда за мерење рh RETPT 100 рh sensor	1	61,500
	Ротационен електромоторен погон (актуатор) тип АУМА SA 07.6	1	312,000



	Ротационен електромоторен погон (актуатор) тип AUMA SQ 10.2	1	378,000
	Вкупно:	3	751,500
7	Сектор раководен тим		
	Мобилен Samsung galaxy S25 Ultra 256GB Black	1	73,720
	Мобилен Samsung galaxy S24 128GB Black	3	111,839
	Вкупно:	4	185,559
8	Сектор наплата		
	Модем (уред за комуникација со водомери)	1	56,480
	Рачен терминал(рачен компјутер за управување со водомерите)	1	161,372
	Сет за отчитување водомери	1	343,400
	Вкупно:	3	561,252
9	Сектор ИТ и развој		
	Десктоп Lenovo M70S G5(I5-14400,32GB DDR5,512GB NMVe,WIN11PRo)	40	1,840,000
	Монитор Lenovo D24-40 23,8,,	40	240,000
	Лаптоп Lenovo ThinkBook 16 g6 IRL(I7-13700H,16GB DDR5,512GB NMVe,WIN11PRo)	5	317,500
	Вкупно:	85	2,397,500

Набавка на софтвер (нематеријални средства)

р.бр.	назив	кол	набавено во 2025
1	Сектор Наплата	1	539,000
	Вкупно:		539,000

Набавка на софтвер			
1	Сектор Наплата		
	Софтверски пакет за прием и работа со далечинско отчитување	1	539,000
	Вкупно:		539,000

Средства за работа во подготовка

Во продолжение доставен е преглед на состојбата на средствата за работа во подготовка со состојба на ден 31.12.2025 година:

Кonto	Назив на средството	31.12.2024	заклучно со 12.2025	Вк.активирано
I	Реконструкција на водоводна мрежа			
016234	Изградба на водоводна мрежа:нов резервоар,пумпна станица,нов потисен цевковод Шуто-Оризари	76,054,476.00		76,054,476.00
016265	Изработка на проект за инфраструк.за изградба на вод.фек.и атмосфер.на ул.Новопланирана 2 Васил Ѓоргов-крак	224,895.00		224,895.00
016268	Реконструкција на водоводна мрежа по ул.Белградска од ул.Мајка Тереза до ул.Димче Мирчев во Центар	6,736,616.00		6,736,616.00
016269	Реконструкција на водоводна мрежа по ул.Елисије Поповски од ул.Мајка Тереза до ул.Киро Гаврилски	8,673,356.00		8,673,356.00
016271	Изработка на проект за инфраструктура за изградба на вод.фек.и атмосфер.на ул.164 и останати,КО Центар 1	399,633.00		399,633.00



016277	Ревизија на Основен проект за водоснабдување на дел од индустриска зона Визбегово	185,817.00		185,817.00
016278	Реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул. Влае и Франц Прешерн- Влае 1	5,800,755.00		5,800,755.00
016279	Ревизија на Основен проект за реконстр. на постоечка вод. мрежа по дел од ул. Лајош Кошут и ул. Карл Либкнехт	21,204.00		21,204.00
016302	Геодетски елаборат за нумерички податоци за водоводна мрежа на бул. Кочо Рацин (пристапни улици кај Зелен пазар) К:О:Центар1	58,833.00		58,833.00
016305	Реконструкција на водоводна мрежа по ул. Цумајска во нас. Карпош	7,911,658.00		7,911,658.00
016328	Реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул. Варшавска-општина Карпош	13,004,778.00		13,004,778.00
016332	Основен проект за шахти за реконструкција на водоводна мрежа по ул. Прашка во нас. Тафталиџе	255,015.00		255,015.00
016333	Основен проект за шахти за реконструкција на водоводна мрежа по сервисна улица дел од бул. Трета македонска бригада	95,496.00		95,496.00
016335	Основен проект за дислокација на вод. мрежа низ „Парк шума„-Г. баба, по ул. Душан Тасковиќ од рез Г. баба до ул. Коце Металец-Железара	1,838,922.00		1,838,922.00
016313	Основен проект за водоводна мрежа по дел од ул. Пролет и по дел од ул. Браќа Миладиновци-општина Центар	301,187.00		301,187.00
016339	Реконструкција на водоводна мрежа по ул. 50-та Дивизија	110,281.00		110,281.00
016346	Реконструкција на водоводна мрежа по ул. Фјодор Достоевски и краци - нас. Влае1	77,309.00		77,309.00
016349	Ревизија на основен проект на постоечки водовод по дел од улица 4 во с. Бардовци (f-150mm, L=518.50m)	105,780.00		105,780.00
016350	Ревизија на осн. проект за рек.-дислокација на дел од вод. мрежа која минува низ локација-теренот на ФК Скопје во Автокоманда (f200mm L=345.77m)-16 та Македонска бригада, АБ разделна шахта	60,919.00		60,919.00
016351	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул. Будимпештанска	64,868.00		64,868.00
016353	Основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул. Дренак, опш. Кисела Вода	17,544.00		17,544.00
016354	Основен проект за реконструкција на дел од водоводната мрежа ф80мм по ул. Црнице, нас. Црнице, општина Кисела Вода	17,108.00		17,108.00
016355	Основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул. Божидар Аџијата, општина Кисела Вода	66,612.00		66,612.00
016356	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул. Ѓорѓи Димитров	32,401.00		32,401.00
016357	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул. Отон Жупанчич	10,835.00		10,835.00
016359	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул. Димо Хаџи Димов од ул. Томе Арсовски до ул. Народни Херои	90,757.00		90,757.00
016363	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по крак на ул. Палмиро Таѓоти во нас. Методија Андонов Ченто	10,643.00		10,643.00
016366	Ревизија на основен проект за водоводна мрежа по ул. Скупи општина Карпош, L=366.87м	86,995.00		86,995.00
016368	Ревизија на основен проект за преповрзување на Скопје-Север на висока зона Шуто Оризари со водовод Ф200L=81.5м	47,582.00		47,582.00
016369	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по јавна површина паралелна со ул. Ташко Караџа	51,433.00		51,433.00



016370	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул.Марко Орешковик - 4 (висока зона) - опш.Кисела Вода	32,326.00		32,326.00
016371	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул.Речиште со краци (покрај каналот Мала Рада) опш.Кисела Вода	61,744.00		61,744.00
016373	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул.391 во населба Серава во општина Чаир,ϕ90Л=92*109.20	17,062.00		17,062.00
016374	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул.Аврам Писевски	39,628.00		39,628.00
016375	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по краци на ул.Призренска во општина Бутел	106,151.00		106,151.00
016376	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа на ул.1,1,,5,7 и 11 со краци,нас.Радишани	95,250.00		95,250.00
016378	Ревизија на основен проект за водоводна мрежа по дел од крак на ул.6 с.Бардовци	9,306.00		9,306.00
016379	Реконструкција на водоводна мрежа по ул.1 - Стипански двор - Ново Село- опш.Г.Петров (армирано бетонска шахта за испуст и шахта за воздушен вентил)	108,041.00		108,041.00
016383	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул.Рокомија - опш.Бутел	44,577.00		44,577.00
016387	Реконструкција на потисен цевковод дел од системот за водоснабдување на с.Горна Матка (ш.со испуст и попиватилен бунар и ш.со воздушен вентил)	187,398.00		187,398.00
016388	Реконструкција на вод.мрежа по дел од ул.Лисец нас.Горно Лисиче (шахта за испуст во попиватилен бунар)	58,814.00		58,814.00
016389	Изградба на вод.мрежа по крак на ул.51 - општина Ѓорче Петров (шахта за испуст со попивателен бунар)	18,563.00		18,563.00
016390	Изградба на вод.мре.за поврзување на водовод на ул.Бајрам Шабани со постојан водовод на ул.Никола Карев-о.Чаир (шахта за воздушен вентил)	31,603.00		31,603.00
016391	Основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул.„Груица Војвода,, од раскрсница со ул.Љуба Ивановиќ,, до ул.Македонска бригада,,	23,882.00		23,882.00
016392	Ревизија на урбанистички проект за инфраструктура - инфраструктури на водоснабдување на ул.Скупи и бул. 8ми Септември - о.Карпош	30,000.00		30,000.00
016393	Ревизија на основен проект за реконструкција на водоводна мрежа по ул.210 и краци - о.Чаир	8,538.00		8,538.00
016395	Основен проект за водоводна мрежа по дел од крак на ул.Е во с.Бардовци	14,786.00		14,786.00
016396	Основен проект за премин на водоводна мрежа под канал Скопско Поле над Автопат Е-75 Скопје - Велес - О.Гази Баба	66,405.00		66,405.00
016404	ОП за водоводна мрежа по дел од ул.3 во с.Бардовци	38,901.00		38,901.00
016406	ОП за водовод втор довод на вода за висока зона Аеродром	768,533.00		768,533.00
016407	Реконструкција на постоечка водоводна мрежа по дел од ул.Франц Прешерн крак кон игралиштето во локалитет Влае 1-дел В	39,269.00		39,269.00
016409	Ревизија на ОП за водоводна мрежа по дел од бул.8 септември(за објекти кај Хубо маркет),DN 200мм L=150.42м	27,075.00		27,075.00
016411	Ревизија на ОП за реконструкција дислокација на дел од водоводна мрежа с.Глумово(патаот накај езеро Треска,општина Сарај)	65,088.00		65,088.00
016412	Ревизија на ОП за реконструкција на водоводна мрежа на дел од ул.Гемициска(до Ватростална),нас.Железара	20,826.00		20,826.00
016413	Ревизија на ОП за реконструкција на водоводна мрежа	8,672.00		8,672.00



	ф150мм по дел од ул.Милан Мијалковиќ(премин преку канал)општина Кисела Вода			
016417	Ревизија на ОП за реконструкција на посрочка водоводна мрежа по дел од ул.Антон Попов L=307.90m	61,580.00		61,580.00
016419	Ревизија на Елаборат за статистичка пресметка на армирана бетонска шахта за ОП за реконструкција на водоводна мрежа на ул.Прохор Пчински и дел од ул.Славеј Планина-општина Чаир	188,150.00		188,150.00
016420	Ревизија на Елаборат за статичка пресметка на армирано бетонски шахти за ОП за реконструкција со дислокација на потисен цевковод ф125мм од каменолом до Сопиште до резервоар во Ракотинци	521,303.00		521,303.00
016422	Ревизија на ОП за реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул.1 пат за Батинци	42,000.00		42,000.00
016423	Водоводна мрежа Ф200 за водоснабдување на пречистителна станица за отпадни води Трубарово	303,200.00	4,328,275.00	4,631,475.00
016424	Ревизија на ОП за реконструкција ,доизградба-продолжување на водоводна мрежа ДН 160мм по дел од ул.Антон Попов ,од раскрсница со ул.1635 до безинска станица Лукоил пред обиколница	149,720.00		149,720.00
016427	Ревизија на ОП за реконструкција на постоечка водоводна мрежа по дел од ул.1635	65,860.00		65,860.00
016429	Ревизија на ОП за реконструкција на водоводна мрежа по ул.Томас Минцер општина Гази Баба	62,034.00		62,034.00
016431	Ревизија на Елаборат за статичка пресметка на АБ шахти за ОП за водовод ф600мм по дел од Булевар Александар Македонски(на потег од надпатникот за влез на нас.Ченто до ул.Маџари)	1,274,680.00	33,154,335.00	34,429,015.00
016433	Ревизија на Елаборат за статичка пресметка на АБ шахти за ОП за реконструкција на водоводна мрежа за лок.во кој се градат објекти за времено домување во с.Бардовци	0.00	73,500.00	73,500.00
016434	Ревизија на ОП за реконструкција на постоечка водоводна мрежа по крак на ул.Востаничка.општина Кисела Вода	0.00	5,864.00	5,864.00
016435	ОП за премин на бул.Александар Македонски со бушење на водовод Ф500мм во Скопје	0.00	1,668,592.00	1,668,592.00
016436	Ревизија на ОП за реконструкција на водоводна мрежа на ул.Глигор Чемерски во локалитет Долно Нерези О.Карпош(ул.Партизанска 11)	0.00	27,487.00	27,487.00
016439	Ревизија на ОП за реконструкција на водоводна мрежа по дел од ул.Салвадор Аљенде крак на главна улица ,до ул.Ацо Караманов населба Цветкара-општина Центар	0.00	31,141.00	31,141.00
	Вкупно:	127,004,673.00	39,289,194.00	166,293,867.00
II	Реконструкција на фекална канализација			0.00
016238	Изградба на фекална канализација во Припор и Сопиште	869,479.00		869,479.00
016253	Реконструкција на сифон Влае	890,310.00		890,310.00
016259	Изведба на атмосфер.канализација дел од бул.Никола Карев-од Бит пазар до постоечки колектор 700/1225мм елаборат	114,570.00		114,570.00
016284	Геодетски елаборат за нумерички податоци премин под бул.Александар Македонски за фек.канал. Ф600мм	30,468.00		30,468.00
016283	Геодетски елаборат за нумерички податоци за фек.и атмосфер.кана.по дел од ул.113(хотел Арка) и дел од ул.190 во о.Чаир	5,704.00		5,704.00
016286	Геодетски елаборат за нумерички податоци за ОП за фек.кан.ул.Анте Хаџимитков и Охридска до ул.Титивелешка во нас.Маџирмало	9,410.00		9,410.00
016321	Геодетски елаборат за нумерички податоци за фекална канализација по дел од ул.Будимпештанска, - Карпош,L=310,37м и ф300мм	39,455.00		39,455.00



016323	Изградба на фекална канализација по дел од ул.Рамиз Садику-општина Г.Петров,L=196,00m и ф250mm	1,316,260.00		1,316,260.00
016330	Ревизија на основен проект за фекална канализација по дел од ул.Првомајска,од раскрсница со ул.Народни херои до бул.Србија(Ф600L=342m,Ф800L=978m)	154,440.00		154,440.00
016334	Основен проект за шахти за атмосферска канализација колектор за пренасочување на атмосферски води во фекален колектор 600/1100	451,378.00		451,378.00
016340	Ревизија на основен проект за хидротехнички објект-новопредвидена шахта (фекална канализација по дел од бул. Киро Глигоров)	102,111.00		102,111.00
016342	Ревизија на основен проект за атмосферска канализација по ул. 14-ти Декември и ул. Димо Хаџи Димов нас. Кисела Вода	104,818.00		104,818.00
016348	Ревизија на основен проект за фекална канал. на краци на ул. Фјодор Достоевски со приклучок на ул. Аџо Шопов - Опш. Карпош	65,415.00		65,415.00
016361	Ревизија на ОП за реконструкција на фекална канализациона мрежа по дел од ул.Женевска - Општина Карпош	7,568.00		7,568.00
016364	Ревизија на основен проект за изградба на фекален колектор Ф400mm по ул.Петар Драпшин од лок. „Пелагонија,, до бул.Борис Трајковски-L=1325m*82.32	109,576.00		109,576.00
016365	Ревизија на основен проект за атмосферска канализација по дел од ул.Димо Хаџи Димов со делници по дел од ул.Народни херои и ул.Божидар Аџија L=884.7m	89,178.00		89,178.00
016372	Ревизија на основен проект за атмосферска канализација по ул.Ибе Паликуќа до ул.Веле Марков во нас. Хром	44,484.00		44,484.00
016381	За фекална канализација во локалитет Саат Кула - опш.Чаир (приклучна шахта во Т-1)	31,780.00		31,780.00
016382	Ревизија на основен проект за реконструкција на дел од постоечка фекална канализација ул.Видое Смилевски Бато кај ОУ Лазо Ангеловски во нас.Ново Лисиче	14,213.00		14,213.00
016386	Гедетски елаборат за нумерички податоци за ОПза атмосферска канализација по ул.Рудо во нас.Бутел	42,821.00		42,821.00
016394	Основен проект за атмосферска канализација по ул.Никола Петров - О.Бутел	94,422.00		94,422.00
016397	Основен проект за реконструкција на поестоечка фекална канализација по дел од ул.Дане Крапчев-нас.Дебар Маало,О.Центар	22,000.00		22,000.00
016398	Ревизија на основен проект за изградба на атмосферска канализација по ул.Гемиџиска и ул.Филип Филиповиќ во нас. Железара	168,199.00		168,199.00
016402	Ревизија на ОП за фекална канализација по улица Мара Междуречка	49,546.00	60,000.00	109,546.00
016410	Ревизија на ОП за прифаќање на атмосферски води од Сопиште и Припор,каскадна шахта ф1000mm,ф800mm,шахта 13	577,740.00		577,740.00
016432	Ревизија на ОП за атмосферска канализација по бул.Хасан Приштина	0.00	169,000.00	169,000.00
016437	Ревизија на ОП за фекална канализација по дел од ул.Брсјачка буна и дел од Новопланирана собирна улица „21„(1675)во о.Шуто Оризари	0.00	131,329.00	131,329.00
016438	Ревизија на ОП за фекална канализација на ул.Самоилова	0.00	14,597.00	14,597.00
	Вкупно:	5,405,345.00	374,926.00	5,780,271.00
III	Реконструкција на објекти	0.00		0.00
016169	Проектирање и изградба на пречистителна станица за отпадни води Волково	20,015,994.00		20,015,994.00
016187	Мерно регулац.шахта на гл.вод.линија ДН1600-Железара	13,852,904.00		13,852,904.00



016202	Изготвен геодетски елаборат за нумерички податоци за постоечка водоводна мрежа ф150 на ул.Никола Киров Мајски	3,175.00		3,175.00
016212	Реконструкција на фонтани -шахти	1,570,267.00		1,570,267.00
016216	Опрема за обезбедување на VPN поврзување интернет	1,259,640.00		1,259,640.00
016274	Геодетски елаборат за идентификација на катастарска парцела со премерување за кп1929 КО Морани	2,166.00		2,166.00
016285	Основен проект пункт Аеродром бул.АВНОЈ ББ	75,596.00	3,357,666.00	3,433,262.00
016257	Изработка на проект за бокс за ризла со ревизија	6,286,737.00		6,286,737.00
016295	Проект -статичка пресметка за АБ шахти за атмосфер.канализација за индустриска зона Визбегово	1,217,561.00		1,217,561.00
016315	АБ шахта за воздушен вентил за ул.Ацо Шопов	5,376.00		5,376.00
016343	Проект за инфрас. за нова фек.пумпена станица Макошпед на ЈП Водовод и Канализација - Скопје, КО мацари, О. Гази Баба	5,206,466.00		5,206,466.00
016362	Изготвување на геодетски елаборат за нумерички податоци за ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР.1.72, КП 1745, КО ЦЕНТАР - ПС ВОДНО	3,126,331.00		3,126,331.00
016400	Ревизија на ОП за доповрзување на цевковод II Јужна висока зона, шахта со затварач во Т1 и шахта за воздушен вентил Т19	274,941.00		274,941.00
016401	Реконструкција на резервоар во село Копаница	3,141,729.00		3,141,729.00
016416	Подготвителни активности за започнување со изградба на ПСОВ Трубарево	381,477.00	69,528.00	451,005.00
016425	Проектирање и изградба на Пречистителна станица за отпадни води -Материјални	577,792,960.00	2,799,214,522.00	3,377,007,482.00
016426	Управување со договорот и Надзор над изградба на Пречистителна станица за отпадни води	48,903,492.00	48,934,822.00	97,838,314.00
0164261	Надоместоци за професионалци за Пречистителна станица за отпадни води	0.00	13,302,333.00	13,302,333.00
016428	Монтажа на иглечест регулационен вентил со пропратна хидротехничка опрема	1,015,214.00	6,015,386.00	7,030,600.00
	Вкупно:	684,132,026.00	2,870,894,257.00	3,555,026,283.00
	СЕВкупно:	816,542,044.00	2,910,558,377.00	3,727,100,421.00
	Нематеријални средства	0.00		0.00
	А.Нематеријални средства во подготовка	0.00		0.00
	ИТ сектор	0.00		0.00
0067	Нематеријални средства во подготовка-софтвер и останати права (Дуна)	9,900,000.00		9,900,000.00
	Вкупно:	9,900,000.00		9,900,000.00
	СЕ Вкупно:	826,442,044.00	2,910,558,377.00	3,737,000,421.00

Средствата за работа во подготовка се средства кои ќе го зголемат износот на градежните објекти во наредните години. Тоа се инвестирани средства во проекти кои сеуште не се довршени т.е. се во градба. Завршувањето на објектите наведени во претходната табела ќе значи активирање на истите во групата градежни објекти, а тоа ќе го намали процентот на амортизираност.



Тековни средства - Залихи

Р.б	К-то	Опис	31.12.2025	31.12.2024
1	310	Суровини и материјали на залиха	162,990,625	138,502,896
2	320	Залиха на резервни делови	199,923,382	183,680,445
		Вкупно	362,914,007	322,183,341
3	350	Ситен инвентар на залиха	37,258,741	36,728,767
4	354	Залиха на авто гуми	779,944	666,082
		Вкупно	38,038,685	37,394,849
5	351	Ситен инвентар во употреба	80,480,183	78,575,641
6	355	Авто гуми во употреба	7,094,516	6,490,757
		Вкупно	87,574,699	85,066,398
7	358	Вредносно усогласување на залихите на ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	-87,574,699	-85,066,398
		Вкупно	-87,574,699	-85,066,398
8		Сегашна вредност	400,952,692	359,578,190
		Вкупно залихи:	400,952,692	359,578,190

Залихите на суровини и материјали, ситен инвентар и авто гуми во период од 01.01 до 31.12.2025 година **се зголемени за 11,51%** во однос на 2024 година и се во износ од 400,952,692.00 денари, во однос на 2024 година кога биле 359,578,190.00 денари. Ситниот инвентар во употреба (специјален алат и ХТЗ опрема) во 2025 година **се зголемени за 2,95%**, како резултат на целосен отпис на ХТЗ опрема согласно Правилникот за лична заштитна опрема (Службен весник на РМ 116/2007) и замена со нова лична заштитна опрема.

Краткорочни побарувања

Р.б	К-то	Опис	Износ	
			31.12.2025	31.12.2024
		Краткорочни побарувања		
		I.Побарувања од купувачи		
1	12000 12001 120010	Побарувања од купувачи во земјата – стопанство	285.854.178	315.228.420
2	12005,06 120901,902	Побарувања од купувачи во земјата - домаќинство	375.504.316	286.121.202
3	12020 12021	Побарувања од купувачи - физички лица за услуги	233.006	199.414
		Вкупно редовни побарувања од купувачи за сите услуги од домаќинство и стопанство	661.591.500	601.549.036
4	120700 120701 120702 120703	Тужени побарувања за вода и услуги – стопанство	380.085.175	320.600.780



5	120705 120706 120707 120720	Тужени побарувања за вода и услуги - домаќинство	2.929.494.250	2.869.704.708
6	1207060	Побарувања за камата од платен главен долг - домаќинство	27.693.647	15.904.502
7	1207200 1207201/2/3 1207204 12075201 12075203	Стечајни побарувања стопанство	192.668.086	198.512.874
8	1261	Побарувања од купувачи во стечајна постапка - Еуро стандард банка	408.425	512.852
		Вкупни побарувања од купувачи за тужени и стечајни побарувања за вода и услуги од домаќинство и стопанство (во кој е вклучен и дел за ЈП Паркови и зеленило за побарувања пред 2018 година)	3.530.349.583	3.405.235.716
9	12630	Застарени и спорни побарувања - стопанство	8.079.745	8.140.387
10	12631 12634 12635	Застарени и спорни побарувања за сите услуги - домаќинство	227.109.735	231.356.747
11	126350	Побарувања за камата од платени застарени побарувања домаќинство	1.308.326	1.206.001
		Вкупно застарени и спорни побарувања од домаќинство и стопанство	236.497.806	240.703.135
		Вкупно побарувања - ЈП Водовод и канализација	4.428.438.889	4.247.487.887
12	12090	Побарувања од купувачи за смет - редовни	178.117.456	139.396.448
13	120790 120791	Тужени побарувања за смет	743.716.706	728.974.810
14	120792	Тужени побарувања за смет - во Комунална хигиена	40.648.150	41.278.091
15	120797	Стечајни побарувања за надомест за Комунална	46.906	47.117
16	12633	Застарени и спорни побарувања за смет	102.383.782	104.078.227
		Вкупно побарувања - ЈП Комунална хигиена	1.064.913.000	1.013.774.693
17	12091	Побарувања за надомест паркови и зеленило за физички лица	64.066.514	47.895.041
18	12092 120920	Побарувања за надомест паркови и зеленило за правни лица	39.510.722	35.529.307
19	1207910	Тужени побарувања за надомест паркови и зеленило - физички лица	174.376.272	156.371.397
20	1207920	Тужени побарувања за надомест паркови и зеленило - правни лица	43.689.916	33.542.797
21	120795 120796	Стечајни побарувања за надомест паркови и зеленило правни лица	441.241	394.486



22	12636	Застарени и спорни побарувања за надомест паркови и зеленило- правни лица	900.862	834.088
23	12637	Застарени и спорни побарувања за надомест паркови и зеленило- физички лица	540.369	543.407
		Вкупно побарувања - ЈП Паркови и зеленило	323.525.896	275.110.523
24		12900/01/010/05/1299/910 – Вредносно усогласување	-4.838.329.463	-4.689.310.052
		I. Вкупно побарувања од купувачи	978.548.322	847.063.051
		II. Побарувања за дадени аванси на добавувачи		
25	1220-24	Аванси за суровини, материјали, амбалажа и авто гуми	4.996.727	5.110.628
26	1229	Останати тужени дадени аванси	7.007.865	7.007.865
27	1239	Останати дадени аванси за набавка на добра	24.331	24.331
		Вкупни побарувања за дадени аванси на добавувачи	12.028.923	12.142.824
28		1294 – Вредносно усогласување	-11.724.414	-11.724.414
		II. Вкупни побарувања за дадени аванси на добавувачи	304.509	418.410
		III. Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси и за останати давачки кон државата		
29	130	Побарувања од државата по основ на Данок на додадена вредност (претплата)	28.005.185	24.510.325
30	133	Побарувања од државата по основ на Данок од добивка - повеќе платен данок	1.717.555	11.932.329
		III. Вкупни побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	29.722.740	36.442.654
		IV. Останати побарувања		
31	140 145 (149)	Побарувања од вработените	3.689.351	3.677.919
32	150	Побарувања од надомест на штета	121.521	114.510
		IV. Вкупни останати побарувања	3.810.872	3.792.429
		ВКУПНИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	1.012.386.443	887.716.544



1.5 Парични средства и парични еквиваленти

Р.Б	Назив на банка	Број на жиро сметка	Состојба на 31.12.2025
Редовни сметки			
1	Комерцијална банка - Парични средс.на трансакциска сметка во денари	300000000536834	35,017,068
2	Тутунска банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	210045289990132	2,076,916
3	Стопанска банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	200001170462617	434,049
4	Уни банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	240010000862407	49,175
5	Шпаркасе банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	250028000016522	1,256,958
6	Халк банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	270045289990139	1,371,470
7	Стопанска банка АД Битола - Парични сред.на транс.сметка во денари	500000000729467	85,065
8	Централна кооперативна банка - Парични средства на трансакциска сметка во денари	320100031345745	26,371
	Вкупно:		40,317,072
Наменска сметка за исплата на плата и надоместоци од плата			
9	Шпаркасе банка - Наменска банка за уплата од граѓани (фолио број)	250101000435893	0
10	Комерцијална банка - Наменска банка за уплата од граѓани (фолио број)	300000003904480	0
11	Тутунска банка- Наменска банка за уплата од граѓани (фолио број)	210045289990811	0
12	Стопанска банка - Наменска банка за уплата од граѓани (фолио број)	200002931409250	81,159
13	Халк наменска банка-услуги од граѓани-фолио број	270045289990333	0
	Вкупно:		81,159
Наменски сметки			
14	Комерцијална банка - Наменска с-ка за испл.на плата и надом. од плата	300000002626311	154,007
	Вкупно:		154,007
Наменски сметки			
15	Комерцијална банка –Наменска с-ка за субвенции	30000000443024	829
16	Комерцијална банка - Наменска сметка за изградба на управна зграда	30000003801854	666
17	Комерцијална банка - ЕБРД број 50376-Проектирање и изградба на Пречистителна станица	300000005010862	34
18	Комерцијална банка - ЕИБ бр.80649 - Проектирање и изградба на Пречистителна станица за отпадни води Скопје	300000005013772	26,042
20	Комерцијална банка – ВБИФ бр.96578 Управување со договор	300000005089141	51,940



	и надзор над изградба		
21	Комерцијална банка – Консултантски услуги за Пречистителна станица	300000005358413	23,130
22	Комерцијална банка – Наменска сметка за картичка	300000004162791	10,736
	Вкупно:		113,377
	Се вкупно на жиро сметки		40,665,615
23	Благајна		61,383
24	Девизна сметка		28,980
	СЕ ВКУПНО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		40,755,978

1.6. Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи (АВР)

Р.б	Конто	Опис	31.12.2025	31.12.2024
1	19006	Платени премии за осигурување на имот	3,049,057	3,126,044
2	19009	Годишна претплата за електронски потпис КИБС	718,664	359,329
3	19012	Платени премии за осигурување на возила	1,092,531	1,088,180
4	1909	Однапред платени останати трошоци кои можат да се разграничуваат	1,951,328	1,919,337
5	19090	Однапред платени останати трошоци кои можат да се разграничуваат (однапред платен ДДВ 18% по авансни фактури за услуги)	3,987,932	4,032,997
6	190918	ДДВ за фактури за 12/2021 архивски примени во 01/2022-18% (износ за пребивање)	0	29,969
7	1909180	Однапред платен 18% ДДВ	37,178	37,178
8	190950	Однапред платен 5% ДДВ	814,150	814,150
9	1909500	Однапред платен 5% ДДВ-домаќинство	2,052,793	2,052,793
10	190963	Обврски за застарени побарувања-Паркови и зеленило	41,106,788	41,276,709
11	1909633	Обврски за застарени побарувања-Комунална хигиена	102,383,782	104,078,227
12	1909636	Обврски за застарени побарувања -домаќинство –ЈП Паркови и зеленило	900,862	834,088
13	1909637	Обврски за застарени побарувања -стопанство ЈП Паркови и зеленило	540,370	543,408
14	190742	Побарувања за тужен дел за ЈП Комунална Хигиена	778,104,701	764,670,193
15	190744	Побарувања за тужен дел за ЈП Паркови и зеленило	573,912,358	550,315,735
16	1909745	Обврски за стечајни побарувања –Паркови и зеленило	438,204	391,361
17	1909746	Обврски за стечајни побарувања малостопанство (Комунална хигиена)	3,037	3,126
18	1909747	Обврски за стечајни побарувања малостопанство (Паркови и зеленило)	46,906	47,116
		Вкупно (АВР)	1,511,140,639	1,475,619,940



Во групата Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи (АВР), покрај однапред платен износ за ДДВ по авансни фактури, и износ на ДДВ по влезни фактури за пресметковниот период но со законско право на одбивање за нареден период, евидентирани се исто така обврските за застарени побарувања и побарувањата од комингентите за тужен дел за смет за ЈП КОмунална хигиена и дел за ЈП Паркови и зеленило Скопје. Овие побарувања претставуваат обврска за ЈП Водовод и канализација Скопје кога ќе бидат наплатени, истите да бидат префрлени на ЈП Комунална хигиена и ЈП Паркови и зеленило.

Пасивата на Билансот на состојба ја сочинуваат:

- Основна главнина (главнина, резерви, добивка)
- Обврски (долгорочни резервирања, долгорочни обврски, кракот
- Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)

Основна главнина

Р.б	Конто	Опис	31.12.2025	31.12.2024
1	900	Основна главнина		
	9004	Државен-јавен капитал	1.933.710.753	1.933.710.753
	9005	Државен-јавен капитал за распоред на добивка или загуба	38.469.466	38.469.466
		Вкупно основна главнина	1.972.180.219	1.972.180.219
2	940	Резерви		
	9400	Законски резерви	394.436.044	394.436.044
	9421	Останати/слободни резерви (акции)	642.558	642.558
	9422	Други резерви -инвестициски вложувања	210.801.885	210.801.885
		Вкупно резерви	605.880.487	605.880.487
3	950	Акумулирана добивка		
	95000	Задржана (Акумулирана) добивка до 31.12.2008	88.539.536	344.644.454
	95001	Задржана (Акумулирана) добивка од 01.01.2009	79.014.184	79.014.184
		Вкупно акумулирана добивка	167.553.720	423.658.638
		ВКУПНО КАПИТАЛ:	2.745.614.426	3.001.719.344
4		Добивка од тековната година	0	0
5		Загуба од тековната година	-79.834.525	-256.104.918
		ВКУПНО:	2.665.779.901	2.745.614.426

**ОБВРСКИ - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ****А. ОБВРСКИ ОД СПЕЦИФИЧНО РАБОТЕЊЕ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

Р.Б	Конто	Опис	31.12.2025	31.12.2024
1	21692 /920 /921 /922 /924	Обврски од редовни побарувања за смет - поврзан субјект ЈП Комунална хигиена (нетужени- редовни побарувања - смет на КХС)	167.953.394	255.473.399
2	216742 /420 /421 /422 /423	Обврски од тужени побарувања за смет - поврзан субјект ЈП Комунална хигиена (тужени побарувања - смет на КХС)	778.104.701	764.670.193
3	2167430	Обврски за тужени побарувања за смет на поврзан субјект - ЈП Комунална хигиена	6.260.156	5.582.708
4	216747	Обврски за стечајни побарувања за смет поврзан субјект - Комунална хигиена	46.905	47.117
5	2169633	Обврски за застарени побарувања Комунална хигиена	102.383.782	104.078.228
		Вкупно обврски од специфично работење на поврзан субјект ЈП Комунална хигиена побарувања за смет	1.054.748.938	1.129.851.645
1	21694 /940 /942 /944	Обврски од редовни побарувања за зеленило - поврзан субјект ЈП Паркови и зеленило (нетужени- редовни побарувања - одржување зеленило)	157.531.476	93.195.446
2	216744 /442 /443	Обврски од тужени побарувања за зеленило - поврзан субјект ЈП Паркови и зеленило (тужени побарувања - одржување зеленило)	573.912.348	550.315.735
3	216745 /746	Обврски за стечајни побарувања - Паркови и зеленило	441.240	394.486
4	216963	Обврски за застарени побарувања за зеленило од специфично работење- Паркови и зеленило	41.106.788	41.276.708
5	2169636/37	Обврски за застарени побарувања домаќинство и стопанство - Паркови и зеленило Комунална хигиена	1.441.232	1.377.496
		Вкупно обврски од специфично работење на поврзан субјект ЈП Паркови и зеленило-побарувања за зеленило	774.433.084	686.559.871
		Вкупни други обврски од специфично работење спрема поврзани друштва	1.829.182.022	1.816.411.516

Обврските од специфичното работење со поврзаните субјекти ЈП Комунална хигиена и ЈП Паркови и зеленило се евидентираат со фактурирање на сметките за вода, а истите се намалуваат со наплатата од правни и физички лица (редовни и тужени сметки) и истите средства се префрлаат на поврзаните субјекти.



Б. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ОД ТЕКОВНО РАБОТЕЊЕ

Р.б	К-то	Опис	31.12.2025	31.12.2024
1	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	722.661.535	569.831.728
2	221	Обврски спрема добавувачи во странство -пречистителна за отпадни води	262.949.364	520.364.410
		Вкупно обврски спрема добавувачи	985.610.899	1.090.196.138
3	222	Примени/уплатени аванси за други услуги (приклучоци) правни и физички лица (по коминтенти)	25.562.713	24.809.705
4	223	WTE Задршка за квалитетно завршена работа по проект - Обврски за гаранции	275.653.760	57.780.489
		Вкупно обврски за аванси, депозити и кауции	301.216.473	82.590.194
5	240	Обврски за плата и надоместоци на плата	25.864.848	25.827.193
6	242	Обврски за надоместоци од плата -отпремнини	2.428.110	332.042
		Обврски за плата и надоместоци на плата	28.292.958	26.159.235
5	234	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	11.488.623	12.603.262
		Обврски за даноци и придонеси од плата	11.488.623	12.603.262
7	235	Обврски за персонален данок	121.254	121.254
8	23301	Обврски за данок од добивка на непризнаени расходи	433.325	1.933.596
9	2332	Обврски за задржан данок	0	3.665.524
		Тековни даночни обврски	554.579	5.720.374
10	23990	Други неспомнати даноци , придонеси и др.давачки (Фонд за води)	231.589.943	210.926.744
11	23991	Други неспомнати даноци, придонеси и др.давачки (Фонд за одпадни води)	40.905.083	35.857.035
		Вкупно други неспомнати даноци, придонеси и др.давачки(Фонд за води и одпадни води)	272.495.026	246.783.779
		ВКУПНО ОБВРСКИ	1.599.658.558	1.464.052.982



ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ

Р.б.	Конто	Опис	31.12.2025	31.12.2024
1	2902	Пресметано, а одложено плаќање на трошоци	0	196,460
2	294100	Одложени приходи од донации-пиезометри	3,776,994	3,917,472
3	294101	Одложени приходи од донации-телефони	371,198	344,897
4	2941012	Одложени приходи од донации-постројки и опрема	212,551	269,830
5	2941013	Одложени приходи од донации-алат, погонски и канцел.	84,037	143,423
6	294105	Одложени приходи од донации - одржување на фонтани	1,439	1,439
7	29411	Донација на објекти - Визбегово	13,331,403	14,693,297
8	29412	Донација на објекти - Првомајска	294,184	324,622
9	29413	Донација на објекти - Батинци	23,230,689	25,300,486
10	29414	Донација на објекти - Горна Матка	11,056,081	12,068,840
11	29415	Донација на објекти - Волково	57,940,975	63,090,748
12	29416	Донација на објекти - Мис Тренд	352,170	376,740
13	29417	Донација на објекти - АПС бул. Србија	4,255,000	4,531,000
14	29418	Донација на објекти - Ракотинци	2,312,476	2,462,479
15	29419	Донација на објекти - Радишани	46,349,328	49,399,118
16	29421	Одложени приходи од донации - Пинтија	37,784,170	39,326,870
17	29422	Одложени приходи од донации – ФПС Горно Лисиче	14,090,724	15,978,511
18	29423	Одложени приходи од донации - Арнакија	4,447,792	4,616,990
19	29425	Одложени приходи од донации - Пречистетителна станица Скопје	3,448,866,958	1,529,222,000
		ВКУПНО:	3,668,758,169	1,766,265,222

На конто 294 аналитички се евидентирани донациите на објекти и парични средства. Износот на ова конто се намалува во висина на пресметаната амортизација за соодветната донација. Имено, амортизацијата се искажува како трошок, но бидејќи се работи за донација, нејзиното амортизирање се извршува преку искажување на приходи во ист износ.



Анализа со помош на финансиски показатели

Анализата на Финансиските извештаи е составена од анализата на коефициенти за да ги покажат важните односи во Финансиските извештаи. Анализа на коефициенти претставува начин за искажување на значајните односи помеѓу компонентите на Финансиските извештаи. Притоа, толкувањето на коефициентите вклучува проучување на податоците на коишто е базирана анализата. Коефициентите претставуваат показатели кои се корисни при проценка на финансиската состојба и работењето на претпријатието и вршењето на споредба со резултатите од предходната година.

Опис на односот на активност	Броител	Именител	2025	2024
1. Односи на активност				
1.1 Обрт на побарувањата (ОП)	Вкупни приходи	Просек на побарувања	0,52	0,39
1.2 Денови на нереализирана продажба (ДНП)	Денови на сметководствениот период (365)	Обрт на побарувања (ОП)	701,92	934,34
1.3 Обрт на постојаните (фиксните) средства	Вкупни приходи	Просек на нето постојани (фиксни) средства	0,31	0,57
1.4 Обрт на вкупните средства	Вкупни приходи	Просек на вкупни средства (просек на вкупна актива)	0,20	0,24
2.1 Тековен однос	Тековни средства	Тековни обврски	0,91	1,19
2.2 Брз однос	Тековни средства Залихи	Тековни обврски	0,25	0,25
3.1 Долгови спрема средства	Вкупни долгови (обврски група 2)	Вкупни средства	0,51	0,65
		(вкупна актива)		
3.2 Долгови спрема капитал	Вкупни долгови (обврски група 2)	Вкупен долг+Главнина	0,35	0,34
		(вкупна пасива)		
3.3 Долгови спрема главнина	Вкупни долгови (обврски група 2)	Вкупна главнина	0,61	0,53
		(група 9)		

Точка 1. Односи за активност мерат колку ефикасно една компанија може да ги извршува секојдневните активности, како што се наплата на побарувањата, плаќање на обврските, обрт на постојани средства и обрт на вкупни средства и сл.

1.1 и 1.2 претставуваат показатели кои ја отсликуваат наплатата на побарувањата во ЈП Водовод и канализација Скопје.

Обртот на побарувањата (ОП) е показател кој се однесува обратно пропорционално од бројот на деновите на нереализирана продажба и е индикатор за ефикасност на наплатата на побарувањата (готовината) од продажба на водни и други услуги. Бројот на деновите на нереализирана продажба за 2024 година изнесува 934,34 во однос на 701,92 за 2025 година и го претставува временскиот период помеѓу продажбата и наплатата. Истиот прикажува колку “брзо” компанијата ги добива парите од купувачите-коминтентите.

Во 2025 година Обртот на побарувањата (0,52), што упатува наколку претпријатието ги трансформира побарувањата во парични средства, потребно време за наплата.



1.3 и 1.4 претставуваат показатели кои покажуваат колку ефикасно Претпријатието остварува приходи користејќи ги постојаните средства односно, вкупните средства. Повисокиот обрт укажува на поефикасно искористување на материјалните средства во остварување на приходите и обратно.

Во 2025 година обртот на постојаните средства е (0,57), во однос на 2025 година (0,31), а обртот на вкупните средства во 2024 година изнесува (0,24) во однос на 2025 година (0,20).

Точка 2. Односите за ликвидност ја мерат способноста на Претпријатието во даден момент да ги исплати своите краткорочни обврски. Ликвидноста всушност мери колку брзо средствата може да бидат конвертирани во готовина.

2.1 и 2.2 претставуваат показатели за тековна ликвидност и моментна (брза) ликвидност.

Показателот на тековна ликвидност изнесува **0,91** што укажува на фактот дека Претпријатието на 31.12.2025 година има пониска ликвидност за подмирување на краткорочните обврски и да оствари разлика на средства за нови деловни активности (нов обрт). Тековниот однос од 1 е индикатор дека сметководствената вредност на тековните средства е еднаква на сметководствената вредност на тековните обврски. Понизок однос укажува на пониска ликвидност, со што се зголемува можноста компанијата да има потреба од други надворешни финансиски средства (кредити и заеми) за да може да ги исполни своите краткорочни обврски.

Показателот на моментна ликвидност изнесува **0,25** на 31.12.2024 година. Брзиот однос е покonzервативен од тековниот однос, затоа што како тековни средства ги вклучува само оние средства кои се високо ликвидни. Во ситуации кога залихите се неликвидни, кога има низок обрт на истите, посоодветно е да се користи овој показател.

Точка 3 Односи на солвентност, претставуваат показатели кои ја мерат способноста на Претпријатието да ги подмири обврските. Постојат два вида на односи на солвентност. Првиот вид, односи за долг се фокусираат на Извештајот за финансиската состојба и го мерат износот на долг во однос на износот на главнината. Односите за покривање, како втор вид се фокусираат на Извештајот за сеопфатна добивка и даваат увид во способноста на една компанија да ги покрие своите обврски.

Вредноста на сите показатели од оваа група се релативно ниски, од причина што „ЈП Водовод и канализација Скопје,, како и сите останати Јавни претпријатија, е основано со главна-основна дејност од јавен интерес. Произлегува дека неговата задача е ангажирајќи ги сите расположливи средства ја обавува услугата-дистрибуцијата на вода до крајните корисници, со оптимален квалитет, а не и остварување на високи профити (добивки).

Белешките кон Финансиски извештаи се интегрален дел од Финансиските извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

Изработил: Светлана Јовановска

Контролирал: Жаклина Мицевска

Одобрил: Ангеле Јаневски

ЈП „Водовод и канализација“ Скопје
в.д. Директор
м-р Иван Митровски

